

УНИВЕРЗИТЕТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" – ШТИП

## СТУДИЈА-ПРОЕКТ

ИСПИТУВАЊА ЗА ПОВРАТНИ  
ВОДИ ОД ОЛОВНО-ЦИНКОВА  
ФЛОТАЦИЈА  
(ХИДРОЈАЛОВИШТЕ И ЈАМА)  
ВО САСА-М.КАМЕНИЦА

Изработиле,  
Проф. д-р БОРИС КРСТЕВ  
Проф. д-р Благој Голомеов  
Проф. д-р Мирјана Голомеова

Штип, 2008 година

# ИСПИТУВАЊА ЗА ПОВРАТНИ ВОДИ ОД ОЛОВНО-ЦИНКОВА ФЛОТАЦИЈА (ХИДРОЈАЛОВИШТЕ И ЈАМА) ВО САСА- М.КАМЕНИЦА

## ВЛИЈАНИЕ НА РУДНИЧКАТА АКТИВНОСТ И МИНЕРАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ПОЧВИТЕ, ПОДЗЕМНИТЕ И ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ВО ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

### ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ПОТРЕБА НА СОВРЕМЕНОТО РУДАРСТВО

Експлоатацијата на наоѓалиштата на минерални сировини и нивната подготвка негативно влијаат на животната средина. Минералните сировини се појавуваат во сите категории во животната средина кои треба да ги заштитиме. Потребите за енергетски сировини, руди, неметали и друго и понатаму се битни, без оглед на помалите или поголеми регионални депресии на рударството.

Минералните сировини спаѓаат во необновливи ресурси. Иако интензивно се работи на супституцијата на минералните сировини, физичкиот обем на експлоатација постојано се зголемува, воглавно од две причини:

- поради зголемените потреби на зголемениот број на жители и нивниот стандард;
- поради се послабиот квалитет на минералните сировини шти изискува помасовно производство;

Фокусот на современото светско рударство дефинитивно се поместува од развиените европски земји во другите земји на Африка, Азија, Јужна Америка и Австралија. Овие тенденции не се нови, туку се присутни во последните 40-тина години, а последица се на многу фактори: недостатокот на богати наоѓалишта, помали трошкови за работна сила, високи стандарди за заштита на животната средина во развиените земји итн.

*Свежиското рударство се катарактизира во овој момент со следниште фактори:*

- релативно јослаби квалиитети на резервиите на минералните сировини и се јо зголемува длабочина за експлоатација;
- висок стапјен на механизраност на сите процеси при експлоатација и минерална штета;
- висок стапјен на искористеност на аоѓалишта;
- големи вложувања во сигурноста на работата и заштитата на околната;

Тргнувајќи од прифатенте ставови дека животната средина е загрозена поради осиромашувањето на природните ресурси, ерозијата на природната средина и загадувањето на околната, може да се констатира дека рударството како човечка активност, негативно влијае на животната средина со сите свои аспекти. Оваа влијание е понекогаш поголемо или

помало, но е евидентно и неопходно е да се дефинира за секоја рударска единица, регион или држава.

Рударската експлоатација, како една од најстарите човечки активности, доведе до тоа, да поголемиот број на наоѓалишта од сите видови на минерални сировини биде исцрпан. Во текот на долгата историја на рударството, присутни се периоди на нерационална експлоатација, каде што профитот бил примарна движечка сила, а најчесто и единствена сила. Последците од тоа се: осиромашени наоѓалишта, трајно уништени енергетски сировини и голем број на јаловишта со солидна содржина на корисни компоненти.

Развојот на минералната технологија и преработката на минералните сировини укажува на тоа дека при сегашната експлоатација, треба максимално да се заштитат наоѓалиштата и делови од наоѓалиштата кои во моментот немаат економска вредност. Идните генерации ќе мораат да ги експлоатираат и тие резерви, чија експлоатација сега нема оправдување. Технологијата на откупување мора да се подреди, покрај за останатите барања, и на барањето за заштита на природните ресурси.

Разорувањето на природната средина е една од највидливите последици од рударската експлоатација. Покрај огромните површински копови на јаглен и металични минерални сировини, постојат и десетици илјади мали површински копови на неметалични минерални сировини. Во подземната експлоатација, покрај разорувањето на природната средина на откопите, присутен е голем број на ходници и подземни простории чии должини се значително поголеми од должината на Екваторот. Одложувањето на јаловината исто така претставува еден вид на деградација и разорување на природната средина, што е посебен проблем, особено во земјите со развиени површински експлоатации.

Загадувањето на околната најчесто се поставува како основна опасност по живиот свет, вклучувајќи го и човекот. Рударството спаѓа во умерени загадувачи, иако постојат и посебни критични точки кои се актуелни при поголеми хаварии (пробој на флотациски хидројаловишта). Во оштет случај може да се констатира дека рударската експлоатација и минералната технологија го загадуваат тлото, водата и воздухот. Интензитетот на загадување зависи од многу фактори, но најмногу влијание имаат технологијата на експлоатација и минералната технологија.

И покрај присутниот тренд на префрлување на наоѓалиштата за експлоатација на минералните сировини од развиените земји на Европа во неразвиените земји и држави во транзиција, рударската експлоатација во Европа уште долго ќе биде присутна. Меѓутоа, треба да се очекува дека ќе дојде до промени во структурата на експлоатација, зголемување на искористувањето на наоѓалиштето, осовременување на технологијата итн. Треба да се им во вид дека минералните сировини се стратешко богатство на секоја земја и да имаат вредност само ако се достапни.

Реални се очекувањата дека во наредниот период ќе дојде до намалување на физичкиот обем на експлоатација на минералните сировини во Европа за приближно 30%. Меѓутоа, овој податок може да залажува, бидејќи обемот на рударските работи, поради осиромашните и подлабоки наоѓалишта, ќе биде намален за 10-15%. Односот на јаловината и

корисната компонента ќе биде се понеповолен со што се загрозува степенот на загрозеност на животната средина.

Во новите прилики, рударството ќе се соочи и со зголемување на барањата за заштита на животната средина. Планетата Земја со долго-трајната негрижа и желбата на човекот да обезбеди поголем стандард, е доведена во ситуација да постанува се повеќе опасна за живиот свет во неа. Поради тоа, секоја стопанск гранка мора да направи се што помалку да ја загрзи околината, произведувајќи се помали промени во животната средина. Рударството кое се занимава со експлоатација на необновливи природни ресурси им посебна одговорност.

Основни насоки на заштитата на животната средина при рударските активности се огледуваат низ заштитата кај постоечките технологии на експлоатација и минералната технологија, изнаоѓање на нови технологии кои минимално ќе ја загрозат животната средина, намалување и санација на негативните последици, како и низ едукација на кадрите кои работат во рударството на работите за заштита на животната средина.

**Заштитата на животната средина при постоечките технологии на експлоатација и минералната технологија** претставува многу комплексна и одговорна работа, која пред се зависи од повеќе фактори од кои најважни се:

- видот на минералната сировина;
- технологија на експлоатација и минералната технологија;
- категорија на животната средина каде се активностите;
- овременост за следење на штетни влијанија;
- обученост на вработените;
- законска регулација и контрола

Влијанието на видот на минералната сировина на животната средина може да биде директно или индиректно. Минералната сировина може да биде со таков состав или својство да предизвикува промени во околината (оксидација на јаделеније, зрачење на урански руди, емисија на штетни гасови и т.н.). Поголем е индиректното влијание кое се огледа низ применетите технологии на експлоатација и минералната технологија. За проблемите на влијанието на применетите технологии на експлоатација и минералната технологија, транс-портот и одложувањето се појавуваат најголемите несогласувања. Рударството, поради својата специфичност, не спаѓа во гранките со чести промени на начинот на добивање на корисните ископини. Поради тоа, обврска е во сите фази, почнувајќи од истражувањето на наоѓалиштето, па се до ликвидација на рударските погони, да се укаже целосно внимание на заштитата на животната средина.

Категориите на животната средина, исто така, имаат значителна улога при влијанието на рударството на околината. Минералните сировини се експлоатираат и во национални паркови, во добро зачувани средини, во делумично деградирани средини, но и во урбани средини. Поради тоа, многу важно е перманентно да се следи влијанието на работата на рударските погони на околината, за што е неоходна соодветна опрема, но и во стручноста на персоналот на сите нивоа. Добрата заштита на животната средина мора да се проследи и со соодветна правна и

законскас регулатива, потпомогната со соодветна контрола внатре и надвор од прет-пријатието.

**Нови тешкотии со висок стапен на заштита на животната средина** се предмет на истражување на сите позначајни рударски земји. Најчесто се поставува прашањето што се тоа нови технологии на експлоатација и на минералната технологија и што е нивната цел. Вообичаено е покрај останатото, под нови технологии да се сметаат оние кои овозможуваат поголемо искористување и подобри економски ефекти. Покрај тоа, треба да се придонаде и заштитата на животната средина како глевно барање на современиот свет.

Во современото рударство постојат повеќе правци во кои се изведува истражувањето на новите начини на експлоатација и минералната технологија со висок степен на заштита на околната. Најважни од нив се:

- *тешкотија на површинска ексилотација со ишто помало деградирање на површините при откопување и одлагање на маси;*
- *тешкотија на подземна ексилотација која го намалува или оневозможува слегнувањето на теренот на површината;*
- *минерална тешкотија со минимални искупувања на стапени магери и загадени води;*
- *тешкотии за истражување, производство, подготиковка и транспорт на нафта и гас со минимален ризик од хаварија;*
- *преработка и подготиковка за преработка на тешкоти сировини како производи при ексилотацијата на наоѓалиштата на минералните сировини;*
- *тешкотија на надворешен транспорт на минералните сировини со ишто помалку загрозување на земјот, вода и воздухот.*

Резултатите кои се постигнуваат при усвојување и примена на нови технологии во рударството даваат за право на заклучоците дека минералните сировни моат да се откупуваат и подготвуваат со значително намален ризик по животната средина.

**Намалување и санација на последиците од рударскиот активносост** претставуваат обврски на сите субјекти кои се занимаваат со рударство. Осиромашувањето на наоѓалиштата за минерални сировини не може да се ублажи или отстрани, но санацијата на разорувањето и загадувањето на животната средина е можна и потребна. Санација на неативните последици можна во едно на експлоатацијата или по завршувањето на основните рударски активности Ублажување на последиците најчесто може да се врши преку:

- *затоплување на околниот простори;*
- *рекултивација на деградираниот површини;*
- *ревитализација на оштетените простори во околната средина;*
- *демонтирање и транспортација на објекти кои остануваат по ексилотација или нивна адаптација за нови намени.*

Во законите на повеќе земји се предвидува обврската за санација на последиците од рударската активност, меѓутоа, резултатите зависат и од други елементи, од кои некои не зависат од техничките фактори.

Последиците од непридржување на барањата за санација на последиците од рударската активност само во Европа се цени на десетица милијарди долари. При проектирање и одлучување за начинот на експлоатација на поедини наоѓалишта мора да се води сметка и за анацијата на последиците. Големите трошкови за рекултивација доведоа до тоа да некои сировини, кои традиционално се добиваат со површинска експлоатација (градежен камен), почнуваат да се експлоатираат во подземни рудници. Посебен проблем претставува санацијата на последиците од напуштените рударски објекти и погони кои уште долго претставуваат потенцијална опасност за животната средина.

*Едукација на кадровиште кои работат во руднициште* мора да се врши на сите нивоа во зависност од работите кои се обавуваат. Во општ случај може да е изврши поделба на вработените:

- *кои работат на работи за заштита на животната средина;*
- *кои работат на сите работи кои ја загрозуваат животната средина;*

Комплексноста на заштитата на животната средина и можните последици кои можат да произлезат од невнимателниот однос спрема околната при рударските активности, ја наметнуваат обврската дека едукацијата мора да биде постојан процес кој треба да опфати широк спектар на работници и стручњаци. Образованието мора да поседува повеќе форми, но покрај општите знаења на нво на основно образование, стручните знаења мора да се стекнуваат и на следните начини:

- *во средни стручни училишта преку задолжителни дисциплини;*
- *на факултетите на ниво на редовни студии, тоа што на задолжителни и факултативни дисциплини;*
- *на постдипломски студии кои би офаќиле конинуирano образование, специјалистички, магистерски докторски студии;*
- *низ постоејани иновации на знаењето, стручни семинари, периодични предавања и други форми на обука во претпријатијата;*
- *појуларизација на заштитата на животната средина и издавање на појуларни брошури, прирачници итн.*

Успехот во заштитата на животната средина во значителна мерка може да се мери со едукација на кадрите кои работат во сите технолошки фази, а особено оние кои работат на организација и водење на работите за заштита на околната. Посебна одговорност паѓа на инженерите и техничарите од рударска струка, земајќи ја во предвид вистината дека тие ја водат технологијата на експлоатација и минералната технологија.

## ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ ФАКТОР ЗА НАРУШУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рударската експлоатација преку своите карактеристики и околната средина во која се изведува претставува технички екосистем со големи димензии. Бидејќи заштитата на животната средина во последните години без разлика на степенот на индустриски развој претставува еден од

најбитните фактори за човекот и природата што го опкружува, потребен е посериозен мониторинг врз овој екосистем. Независно од тоа дали експлоатацијата е површинска или подземна, се создаваат видни промени кои имаат негативно влијание врз животната средина.

При подземната експлоатација не е многу изразено влијанието врз животната средина, затоа што таа се изведува со подземни рударски работи кои не претставуваат покрупно прашање во развојот на оваа рударска дејност.

При површинската експлоатација влијанието врз животната средина е многу поизразено, затоа што површинските копови и придружните рударски објекти претставуваат заедничка целина, која условува поголеми структурни промени на просторот како што се случајите на наоѓалишта за јаглен и тоа јаглен со пониска калорична моќ-лигнит.

Од тие причини заштитата на животната средина од негативните влија-нија на рударската индустрија претставува почитување на принципот за временска употреба на тлото за потребите на рударската дејност. Принципот на времено користење на тлото е прифатен како реален и остварлив и се состои во потребата да по завршувањето на експлоатацијата, тлото кое е зафатено, се поврати во првобитна состојба или пак на истото му се приодадат квалитетни особини со кои ќе се постигнат посебни општествени и природни вредности на истото.

Површинската експлоатација на минерални суровини уште во почетната фаза на развојот предизвикува промени на околната животна средина во која се одвива, затоа што во почетокот се изработуваат засеци при отворањето, со маси кои изнесуваат повеќе милиони  $m^3$  јаловина со претходно одводнување на теренот особено во рамничарските наоѓалишта, со што се опфаќа поголемо пространство за локација на идниот површински коп. Со неговиот развој се повеќе се менува животната средина и истата прогресивно расте. Реалните промени се со траен карактер и истите остануваат со негативни и непријатно влијание и по завршување на експлоатацијата.

Поради големите промени се повеќе се бара грижата од рударските стручњаци да ги води кон поуспешни техничко-економски решенија за добивање на корисна компонента, но со најмали негативни последици кон животната средина при рударската експлоатација. Значи, потребна е сеопфатна анализа за заштитата на животната средина, а не само формализирање на прашањето. Системот на површинско откупување на потесната и пошироката животна средина делува со физичко деградирање и хемиско загадување, загадување на тлото, воздухот и водата. Физичкото разорува-ње на просторот е основното влијание на површинската експлоатација, со напомена дека тоа степенасто се зголемува во зависност од временските фази на дејноста мерено со години. Истовремено, во смисла на физичкото разорување, имаат одлагалиштата на раскривка кои и кога се со мали димензии имаат сериозно влијание на природниот екосистем, и тоа како примарно влијание. Од секундарните влијанија треба да се споменат последиците од одводнувањето на површинските копови. Пумпните агрегати со голема снага обезбедуваат намалување на нивото на подземни води, од најниската точка на површинскиот коп и тоа во подолг период и тоа влијае на депресијата што се осеќа на многу

поголем простор околу површинскиот коп. Тоа предизвикува “свиткување” на теренот и промена во хидролошкиот режим.

Хемиското загадување како форма на влијание врз работата на копот се појавува во потеснаа и пошироката околина. Се работи за влијание на гасови кои се ослободуваат при минирање и создадената прашина кои ја загадуваат околнината. Хемиското загадување тесно е поврзано со загадување на воздухот, како последица на оксидациските процеси кои се појавуваат на откриената минерална сировина, а исто така и од површинските флотациски одлагалишта.

Создавањето на отпадни води при површинското откопување има негативо влијание врз животната средина. Тие во допир со минералната сировина се минерализираат создавајќи дополнителни проблеми. Одлагалиштата кои содржат разни сулфидни минерали во допир со водата создаваат соединенија кои директно одат во подземните делови или создаваат можности за влевање во речните корита. Со единствени зборови може да се каже дека влијанијата може да се подредат во:

- *просторни влијанија;*
- *техничко-технолошки влијанија;*
- *физичко-хемиски влијанија;*
- *хиdroграфски влијанија;*

Рекултивацијата на оштетените површини треба да се обавува во согласност на законската регулатива, која нажалост е недоволно прифатена или изостанува поради разни причини, но ова прашање мора да се нагласи и да му се посвети поголемо внимание.

Со подземна експлоатација воглаво се опфатени минерални сировини како што се: енергетски сировини, металични минерални сировини (*бакар, олово, цинк*), неметалични минерални сировини (*магнезит, глина*), минерали на благородни метали или благородни камења итн. Подземната експлоатација предизвикува неповратни деформации на земјината површина и претставува причина за оштетување на зградите и индустриските објекти, како и објектите на инфраструктурата. Промената на морфологијата на територијата доведува до создавање езера или бари. Во реоните каде што експлоатацијата се врши на помали длабочини се појавуваат зарушувачки деформации во вид на прагови, пукнатини и залегнувања. Загрозувањето на Земјината површина особено изразена при откопување со методата без заполнување на откопниот простор. Геомеханичата промена на првобитната состојба на апрегања во карпестиот масив може да предизвика тектонски удари кои можат да се манифестираат и на површината. Со јамскиот воздух воздухот во близина на рудникот се загадува со значителна количина на минерална прашина и отровни гасови кои се создаваат во технолошкиот процес на експлоатација (*минирање, дизел ојрема, бушење итн*). Од подземните рудници се испуштат води во водотеците со значителна количина на минерализација. Исто така, опасноста од загадување се зголемува кога откопниот простор се заполнува со флотациска јаловина, па водата содржи и штетни реагенси од процесите на флотација. Со јамската јаловина се одложува и сиромашна руда кој под влијание на атмосферските врнежи се растворува и ги

загадува подземните води и воотеци во близината на одлагалиштата со што негативно влијае на животната средина.

## ЗАВИСНОСТ НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД НИВОТО НА РУДАРСКО РОИЗВОДСТВО

Се поголемите потреби на човештвото за минерални сировини изискуваат пообемна нивна експлоатација, со што се повеќе се исцрпуваат резервите кои се квалификуваат како необновливи природни ресурси. Иако во последните години во земјите на развиениот свет е се поголем стремежот да се намали производството на минералните сировини, како заради зачувување на ресурсите, така и поради зачување на животната средина, податоците зборуваат дека поради големата експанзија на развојот на општеството и неговите потреби, не е амалена количината на откопани и преработени природни ресурси.

Факт е дека денес значително повеќе се води сметка за начинот на експлоатација и барањата за заштита на животната средина. Меѓутоа, во многу земји овој фактор е и понатаму помалку битен од вистината дека за секоја држава за развојот на своето општество потребно производство на минерални сировини од поголем или помал обем во зависност од цената на минералите на пазарот. **Ова размислување и непланската експлоатација на минералните ресурси, може во иднина скапо да ги чини сите оние држави кои економски, рационално и плански долгорочно не се ги проектирале своите енергетски потреби и можности за експлоатација на минералните сировини.**

Користењето на минералните ресурси е најмногу застапена во богатите земји, а разликата во потрошувачката најдрастична е за металничните минерални сировини. Според проценките на Институтот *WorldWatch* жителите на индустриските делови на светот претставуваат само околу 20% од глобалното население, а сепак користат 86% од светскиот алуминијум и 81% од железото. Посебен пример претставува Канада, кои се 0,5% од светската популација, а сепак трошеле 2% од целокупната светска потрошувачка на никел и цинк и 2,4% од потрошувачката на алуминијум. По глава на жител произлегува дека користеле 4 пати повеќе цинк и никел и 4,8 пати повеќе алуминијум од просечниот светски жител.

Иако се зборува за намалување на обемот на експлоатација на минералните сировини, податоците за производство на челик во 1999-2000 г. зборуваат дека се останува мртва буква на хартија, значи имаме воопшто зголемување на производството : Европа за 8,9%; Русија 16,0%; Северна Америка (Канада, Мексико, САД) 4,6%; Јужна Америка (Аргентина, Бразил, Чиле) 12,7%; Африка 4,4%; Среден Исток 10,7%; Азија(Кина, Индија, Јапонија) 6,9%; Австралија и Океанија 3,7% или вкупно зголемување за сите 63 земји испитаници просечно зголемување околу 7,4%.

Осовременувањето во подземната експлоатација на минералните сировини (*широкочелно ошткнување, анкерирање, користење на самоодни хидраулични подгради и користење на конгинуирани ошткни рударски машини*), како и развојот во површинската експлоатација со намалување на интензитетот на работите со зголемување на

продуктивноста, подобрувањето во транспорто и преработката, обезбедуваат посигурни и поефикасни операции за рударење.

Долгорочната перспектива за експлоатација на јаглени зависи од тоа како компаниите кои произведуваат електрична енергија реагираат на постоечките закони од областа на екологијата, чија намера е да се ограничи емисијата на  $SO_2$ , *појава на феноли и османаи и штетни загадувачи*. Најбитна област која треба да се регулира со закон е намалување на емисијата на  $SO_2$ , како и останатите загадувачи при согорување на јаглените. Под ова се подразбира дека треба да се постават уреди за чистење и следење на емисијата на штетни гасови или да се зголеми употребата на јаглен со понизок процент на сулфур. Само со намалување на цената на транспортот и растот на потребата за чистење на јаглените резултира со регионални промени во производството и прометот на јаглен. Например, во светот интензивно се работи на проект *Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)* кој ја комбинира традиционалната гасификација на јагленот со гасни турбини и користење на снагата на пареата за добивање на електрична енергија, што резултира со поефикасно искористување на енергетските минерални сировни, а ги намалува емисијата на  $CO_2$  и  $SO_2$ .

Дополнителните опции ги вклучуваат употребата на други фосилни горива или купо-прадажните “*емисиони кредити*” помеѓу компаниите кои се обидуваат да го одржат нивото на производство. Преостанатите залихи на јаглен во наоѓалиштата кои се напуштени, а кои можат да се експлоатираат и користат, за да можат да ги откупуваат, компанијата ќе мора да ги почитува еколошките закони во сите аспекти на производство, преработка и употреба на јагленот, кои се под строга регулатив.

**Ако сме сериозни во намерата да го подржиме развојот на економската и еколошката пракса, битно е да ја прифатиме светската политика која го промовира зголемувањето на минералното искористување.** Таа ќе ги редуцира барањата за енергија и значително ќе ги ублажи еколошките влијанија, поврзани за рударското производство, на следниот начин:

- *намалување на побарувачката за неоткойани минерали и употребување на повторното користење или рециклирање на металите кои се веќе во отпад;*
- *замена на металите со неметали;*
- *субституција на енергетскиот минерални сировини со обновливи извори на енергија;*
- *користење на рударски технологии коишто намалуваат количините на минерали кои се губат низ загадувањето;*

## МОЖНОСТИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рударството, како што и порано спомнувме, е индустриска гранка која спаѓа во средните загадувачи на животната средина. Покрај загадувањето на воздухот, водата и земјиштето, рударството значително влијае и на промените на рельефот, а со самото тоа и на промените кај расти-телниот животински свет. Површинските копови најмногу влијаат

на промените на географскиот изглед на земјиштето поради бемното поместување на земјина маса, додека подземната експлоатација во тој смисол многу помалку влијае на промените на површината на земјината кора. Сепак е важно да се нагласи, дека погоните за преработка на минералните сировини или минералната технологија, се наголемите загадувачи на животната средина, особено на воздухот, водата и земјиштето. На следната табела ќе бидат прикажани најзначајните загадувања кои се настанати поради рударските активности.

Наједноставен начин за заштита на ресурсите и зачувување на животната средина, на лично ниво е воздржување од купување на непотребни или луксузни предмети премногу накит, повеќе втомобили, удвојување на уеди и друго. Зачувување на минералните ресурси исто така може да се постигне и со подобрување на зајнот на производите, како и со соодветна технологија на производство. Во Германија е предложен закон на база на кој на производителите (автомобили и персонални сметачи) им налага да своите производи ги земаат назад кога корисниците сакаат да ги заменат. На овој начин законодавството ги приморува и охрабрува производителите да дизајнираат производи кои се подолготрајни и така ја намалуваат потребата уредите често да се менуваат.

<b>Основни</b>	<b>Подпроцеси</b>	<i>Воздушна емисија</i>	<i>Процеси на оштадни води</i>	<i>Осипанайти оштадоци</i>
<i>Оштадување на минерали</i>	<i>Бушење, минирање, секундарно минирање</i>	<i>честички, издувни гасови од машини</i>	<i>Површинско течење, катишажа на подземни води</i>	<i>отворска (земја, карпи)</i>
<i>Транспорт на минерали</i>	<i>Утовар, транспорт со леници, тоситување при транспорт, иситоварување</i>	<i>честички, издувни гасови од машини и возила</i>	<i>Вода за транспорт на рудата до преработка</i>	
<i>Преработка на минерали</i>	<i>Дробење, меленje, сеенje, преренje, сушење, калцинација, флотација</i>	<i>честички</i>	<i>Транспортина вода, руда, продукти од иситраната вода, вода со прашина, вода од класификатори, полушенка сејарациска вода, вода со расливори, шин.</i>	<i>јаловина</i>

Од производителите може да се побара да ги заменат конвенционалните материјали со нови материјали, како што се оптичките кабли од стаклени влакна наместо на бакарните кабли за комуникација. Ако се добро дизајнирани и конструирани производите тие можат лесно да се разстават на своите составни делови или елементи. Металите се идеални за рециклирање бидејќи поголемиот дел од нив н ги губат механичките или металршки особини и оради тоа можат да бидат рециклиран неограничен број пати. Економската вредност на металот останува иста без оглед дали се рециклира или не. Со оваа политика на користење на рециклирани метали се постигнува:

- *намалување на количините на минерални сировини кои мора да бидат оштадани и преработени;*

- *зачувување на минералниште ресурси за идниште генерации;*
- *намалување на загадувањето на животната средина преку нови рудници и постројки за преработка;*
- *намалување на потрошувачка на енергија и вода по глава на жител;*

Например челикот од рециклирано старо железо или челични делови учествува во:

- *90% намалување на трошкови во споредба со челикот од неоткочан материјал;*
- *86% намалување на загаденост на воздухот;*
- *40% намалување на користење на вода;*
- *76% намалување за загаденост на водата;*
- *97% намалување на рударскиот отпад;*
- *105% намалување на потрошувачки отпад;*

*Употребувањето на рударскиот производство и менатменетот кој се применува во рудниците и при преработка на минералниште сировини, може исто така значително да влијае на стапението на искорисување на минералниште ресурси. Во своето веќе посочено неколку нови, подготвени за пазар, енергетски искористливи технологии за преработка на концептите. Како што е сметано, индустриските истиражувања покажаат на начините за зголемување на производството на минералниште сировини, ошколку на намалување на отпадот. Имено, ослободување од данок или друг начин на државни бенифиици, може да послужи како посилнина иницијатива за рударската индустрија да ги развива истиражувачките производи или пробни програми чии цели е поизводството значително да се намали отпадот.*

Целокупната светска индустрија на минерили е меѓу најголемите светски потрошувачи на енергија. Вкупната потрошувачка на енергија се движи од 5-10% од светската потрошувачка. Рударската индустрија најмногу придонесува на влијанијата на животната средина, поврзано со употребата на енергија, вклучувајќи ги и климатските промени. Откупувањето на рудата од земјата е енергетски интензивен процес кој со време ќе се зголемува, бидејќи пристапните и богати наоѓалишта се исцрпени, па ќе биде потребен поголем напор, особено енергија, да се потроши на откупување на поголеми количини на посиромашна руда или отривка. Овој тренд е евидентант во Канада каде што во периодот од 1990-1995 г. потрошувачката на енергија во рударската индустрија е зголемена за 14%.

Како најголем проблем во иднината, сигурно ќе биде намалувањето на експлоатација на енергетски минерални сировини, иако нивната побарувачка ќе расте. Поради тоа, битно е да се нагласи дека е можно да се спречат овие несогласности преку користење на обновливи енергетски извори, а со цел за супституција на енергетските минерални сировини. Овде мора да се спомнат: хидроенергијата или водената сила; геотермалната енергија; сончевата енергија; енергијата на ветерот или биомасите.

Ако дојде до намалување на производството на минералните сировини, преку зголемување на продуктивноста, а тоа е неминвно, ќе се

предизвика намалување на вработеноста во наредните години. Сепак треба да се посочи дека со поефикасното и автоматизирано производство кое бара помал обем на работи, освен што ќе се намалат работните места, ќе се намали и загадувањето на околната, што може да се смета за позитивна страна. Во овој случај, проблемите на невработеност веројатно ќе се решаваат преку преквалификација на работниците и решавање на прашањата на вработување во други гранки на индустријата.

## МИНЕРАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Имајќи во предвид дека најголемиот дел на минералните сировини се со релативно слаб квалитет и содржина на корисни компоненти, нивната валоризација се врши со методите на минералната технологија со цел да се добијат комерцијални производи. Тоа е главната причина зошто на овие простори минералната технологија достигнала европски ниво и достигнувања. Во индустриска примена се сите методи од селективно ситнење класирање, преку гравитациска, магнетска, електростатска и флотациска концентрација до хемиско и био-хемиско третирање на рудите. Во поголем број на рудници се применуваат современи процеси и опрема со автоматска контрола, која се управува со помош на компјутери. Секако дека со зголемувањето на бројот на рудници и воведување на нови процеси во експлоатацијата и минералната технологија доведе до пораст на загадувањето на животната средина, особено кога порано воопшто не се водеше сметка за тоа. Многу често флотациската и другата јаловина директно се испушташе во околните реки со сите штетни материји во себе, како што се органските и токсични материји (феноли, цијаниди, амонијак, соли на тешки метали, тешки метали и друго).

Процесите на минералната технологија и денеска влијаат на загадувањето на животната средина, иако значително помалку отколку претходните 30-тина години од минатиот век. Истовремено овие процеси денеска можат многу да помогнат во заштитат на животната средина, како и во околната на индустриските постројки, така и во рециклирањето на градскиот отпаден материјал. Се осека се поинтензивна загриженост поради загрозеноста на животната средина. Се зголемува свеста дека животите на луѓето во градовите се позагрозени со големите количини на согорени гасови од индустриската и сообраќајот. Исто така, загадувањето ги напаѓа површинските и подземните води, како и природата надвор од населените места, односно воздухот, водата, флората и фауната самото земјиште.

За жал сеуште главна мерка за општествениот напредок е економскиот пораст и во голема мерка не само во нашата земја се занемаруват еколошките принципи кои владеат со биосферата, големата исхраненост на минералните и други ресурси кои го одржуваат опстојувањето на човекот на планетата Земја. Нашата земја како и другите балкански земји ја достигнала загаденоста на развиените европски земји. Меѓутоа, тие преку усвојување и воведување во индустриската на современи и помалку агресивни технологии, како и со изградба на голем

број на постројки за пречистување на отпадните води и третирање на индустриските и градски отпадни материји, денеска се далеку пред нас.

Ако денес на нашата планета живеат повеќе од 5 милијарди луѓе, а се очекува нивниот број да се дуплира во наредните 40-50 години, тоа ќе создаде големи тешкотии во обезбедувањето на основните животни услови, пред се храната и водата. Исто така се продлабочуваат и разликите помеѓу богатите и сиромашните народи, иако и двете категории се стремат да го зголемат животниот стандард и културен развој. Развојот на производните сили во нашиот свет, а пред се интензивната индустрисализација и урбанизација на повеќето земји, вклучувајќи ја и нашата, покрај многу големите позитивни достигања, донесува и низа опасни последици кои ја загрозуваат животната средина во која човекот живее и од која живее.

Со среќа последните години и кај нас се посветува се поголемо внимание на животната средина преу законска регулатива и примена на законски мерки за заштита на животната средина при експлоатација минералната технологија и воопшто при изградбата на било кои индустриски постројки. Посебно значење имаат третирањето на индустриски и градски отпадни материји. За подобрување на заштитата на животната средина голема улога имаат катедрите за минерална технологија при рударските факултети, кои последните години во своите наставни планови и програми ги зацврстуваат и предвидуваат програмите за заштита на животната средина. Методите на минералната технологија кои се применуваат при валоризација на минералните сировини, во голема мерка можат да се применат и за заштита на животната средина. Како пречистувањето на отпадните води од индустриската и од населените места, така и за третирање на секундарни сировини и отпадни материјали од населените места.

Во ЕУ годишно се произведува преку две милијарди тони на отпаден материјал, од кои како опасен може да се класифицира преку 30 милиони тони. Околу 50-60% од целокупните цврсти отпадоци го заполнуваат земјиштето. За нашата земја сеуште неа податоци за количината на цврсти отпадоци, иако се претпоставува дека е таа значително помала, но секако загрижуваčк бојка. Во ЕУ постојат прописи за секоја индустриска колку % од производите мора да се рециклираат. Така например, фабриката за автомобили *Porsche* задолжително требало да произведе автомобили во 2001 година, од кои на крајот на нивниот век 85% од вградените материјали мора да се рециклира, а само 15% да се отфрли како отпаден материјал. Таквите состојби за заштита на животната средина во ЕУ изискува и во нашата земја да се донесе Правилник, кој ќе ги дава основните принципи за собирање, складирање, рециклирање и друго процесирање на отпадните материји. Правилникот мора да биде проследен со упатства за опасни, за маслени и за милевити материји, за нивен транспорт, за согорување и за емисија во воздухот, водата и земјиштето.

Технолошките процеси во минералната технологија се многубројни и разновидни. Тие се базираат на физичките, хемиските и физико-хемиските особини на минералите. На база на тие законитости се развија голем број на процеси, а и голем број на разновидни уреди, кои наоѓаат своја примена во минералната технологија. Бројни уоворшувања постојат

во технолошките процеси во минералнаа технологија кои придоесоа во големото намалување на загадувањето на животната средина. Меѓутоа, процесите на минералната технологија можат многу успешно да се применат и во подобрувањето на животната средина преку третирање на индустриски и градски отпадни материјали.

Опремата за уситнување и сеење е многу погодна при решавање на рециклирање на индустриски и градски отпадни материјали. Исто така се применливи скоро сите методи на концентрација, пред се гравитациската и магнетската концентрација, како најдноставни, како и електростатската концентрација, флотацијата и оптичките методи на концентрација.

Патот на отпадниот материјал од собирање, сортирање, согорување пречистување на гасовите, фаќање и одложување на филтрираната прашина и пепел е многу сложен. За негово успешно совладување потребно е добро познавање на процесите кои се применуваат во минералната технологија, како и принципите на работење на опремата за нивна реализација. Тоа ќе помогне успешно да се реши овој сложен систем, така што покрај сведувањето на минимум на загадена животна средина, ќе добиеме и корисни нуспроизводи. Третирањето на сите видови отпадни материји, посебно отпадните материји од населените места, во Европа има традиција подолга од 30 години. Во повеќето земји постројките за третирање на отпадните материји од населените места тогаш се подигнати и делумично работат и денеска. Третирањето на сите видови отпадни материји со методите на минералната технологија има четири цели:

- *искориситување на корисниите материјали од отпадниите материји;*
- *искориситување на хартија, стапакло, пластичка, камен итн.;*
- *искориситување на отпадно масло;*
- *искориситување на корисни делови од индустрискиите и градски отпадни материји;*

### **Намалување на загадувањето со минералната технологија**

За да се спречи одложување на отпадните води и јаловината од постројките за минерална технологија потребно е пред се да се изградат стабилни хидројаловишта. Така ќе се спречи неконтролираното течење на загадените води од јаловиштето во површинските и подземните води, а особено до продирање на цврсти честички од јаловината и отпадните води во околните водотеци и навлажнување на земјиштето. Примери за такви случаји се: *Мајданек* (СиЦГ), *Бая Маре* (Румунија), *Бучим*, *Саса* (Македонија) итн.

Како што беше речено погоре, порано од постројките за минерална технологија со отпадната вода се испуштаа повеќе органски материји (феноли), токсични материји (цијаниди, жива и други) и метали (бакар, олово, цинк, никел, хром и други). Денеска тоа се намалува или спречува. Повлечени се од употреба флотации реагенти на база на феноли (колектор-Aeroflot 15) со аерофлот на база на натриум. Исто така, заместо на *NaCN* кој се користи за депримирање на пиритот, се заменува со вар, со што многу се придонесува за заштита на работната и животната средина.

Денес во многу земји и законски забранета употребата на цијаниди, жива и слични реагенти во минералната технологија. Особено треба да се спомене користењето на повратните води од хидројаловиштата во флотациските процеси кко мерка за заштита на работната и животната средина, како замена на користење на свежа вода.

### ***Уситнување на отпадниште материји***

*Ако при валоризацијата на промарните минерални сировини улогата на процесот на уситнување е една од најбитните, таака уситнувањето е битно при претирање на индустриски и градски отпадни материји. Типично подударање се гледа при уситнувањето на отпадниот армиран бетон во дробилки со хоризонтално движење на материјалот, каде се добиваат два производи: бетон и железни шипки.*

Процесот на уситнување е значаен и при рециклирање на пластични отпадни материји. За поминатите 20 години отпадните пластични материји постанаа нови сировини. Нивната честа употреба и широка распространетост се последица на нивната ниска цена, мала маса, изолациски и лепливи особини, атмосферска отпорност кон хемиските и физичките реагенси, како и лесното производство и боене. Складирањето и согорувањето на пластиката доведува до загадување на животната средина. Густината на пластичните шишиња (*PET-материјали*) не преминува  $12,5 \text{ кг/m}^3$ . Поради тоа, секогаш е подобро тие преку процесот на уситнување да се сведат на помал волумен ( $40-50 \text{ л/м}^3$ ).

Кога се работи за *PVC* цевки или плочи се покажува дека оваа пластика покажува поголема мелливост отколку *PET-материјали*.

### ***Магнетско претирање на отпадниште материји***

Индусрисие и градски отпадни материји содржат дел на предмети кои поседуваат магнетски особини. Тоа е многу поволно за примена на магнетска сепарација при третирање на отпадот. Покрај тоа, некои содржини во јаловината можат да се намагнетизираат и потоа нормално да се издвојат со методите на магнетска концентрација на перманентни магнетски концентратори. Меѓутоа, постојат градски отпадоци, кои содржат обоени метали или легури, од кои најважни се алуминиумот, кој може да се најде во форма на конзерви, друга амбалажа или затварачи за шишиња. За овие видови на отпадни материји денеска се користат *Eddy-current* сепаратори.

### ***Електростајничко претирање на отпадниште материји***

Ако мешавина од разни идови на пластика и хартија се изложат на влијание на атмосферата со висока влажност, само хартијата ќе ја адсорбира влагата и неговата електроспроводливост ќе порасне. Ако после тоа ги доведеме во високо-напонски сепаратор под висок напон, пластиката како изолациски материјал ќе биде привлечен на површината на електро

заземјениот ротор, додека хартијата ќе биде привлечена на сротивно наелектризиран и пол како проводен материјал. Трибонаелектризирање е друга метода за раздвојување на различни видови на PVC пластика. Ова е многу битна особина за одстранување на еден вид пластика од друг вид на пластика.

### ***Гравитациско јадиране на отпадниште машини***

Гравитатиската метода на концентрација исто така има голема примена при третирање на индустрискиот и градски отпаден материјал. При рециклирање на каблови, после уситнување успешно се применува машина таложница за раздвојување на изолациските материјали и метали. Поради едноставност на опремата и процесот нејзината примена е погодна сеаде каде во смеша се наоѓаат материјали со различна специфична маса или густина.

### ***Флотациско јадиране на отпадниште машини***

Добро е познато дека флотацијата се користи за третирање на отпадните води во индустриската нафта. Меѓутоа, интересна е примената на флотациска концентрација при раздвојување на поедини видови на пластика. Типичен пример на нејзина примена е со фракционата анализа или “*йлива-йоне*” постапката, во Јапонија за раздвојување на полиетиленска и полипропиленска пластика во барабан. При тоа, флотирањето се остварува во зоната на *йлива-йоне* од барабанестиот сепаратор каде што со флотирање се издвојува пластика со помала специфична маса или густина. Смеша од различни пластики со вода и колектор DDA (додециламинацетац), после кондиционирање, се воведува во барабанестиот сепаратор, во кој истовремен е можна “*йлива-йоне*” постапка и флотација, преку воведување на воздушни меури во пулпата низ перфорирана цевка поставена на дното од барабанот. Со оваа постапка, при потрошувачка од 20 м<sup>3</sup>/л DDA (додециламинацетац) се добива флотациски концентрат на полиетиленска пластика со квалитет над 99,9% и искористување околу 95%.

Постојат неограничени можности процесите и опремата кои се користат во минералната технологија, да се стават во служба на заштита на животната средина. Тоа ќе го забрза, како намалувањето на загадувањето на животната средина, така и враќањето на квалитетот на животната средина. Исто така, ќе се овозможи да се добијат значителни дополнителни количини на корисни производи како нуспроизводи од индустриските и градски отпадни материји. Секако дека за да се оствари ова во пракса, потребно е во наставните планови и програми на катедрите за минерална технологија внесе и оваа материја.

## **МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ И ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ**

Локалните еколошки акциони планови (*LEAP*) претставуваат план на активности во областа на заштита на животната средина на локално

ниво. Со овој план се идентификуваат приоритетите во областа на животната средина на ниво на заедница и воспоставуваат и имплементираат планови кои се упатени со тие приоритети. Овој значаен програмски документ е производ од специфичен форум во кој се собрани различни групи на поединци или претставници на значајни институции во заедницата, вклучувајќи го работниот сектор, невладините организации, академските и научни институции и владини агенции со различни интереси вредности и погледи со цел решавање на битните проблеми на животната средина. Основната стратешка цел е зачувување, заштита и унапредување на животната средина на локално ниво.

Воопшто *LEAP* ја подразбира визијата на одржлива локална заедница, која може да се дефинира како заедница која ги вреднува здравите екосистеми, ефикасно ги користи ресурсите и активно се стреми да одржи и да ја унапреди својата локална економија. Како краен документ специфичен за одредена заедница содржи разни елементи, опфаќајќи неколку општи фази на изработка: а.) *почеток* (унапредување на човечки ресурси, учесници во процесот на создавање на визија на заедницата); б.) *проценка на состојбата на животната средина и утврдување на приоритети*; в.) *изработка на еколошки акционен план* (планирање, преиспитување на визијата на заедницата, утврдување на цели и задачи, разгледување и избор на акции, усвојување и институционализација на *LEAP*; г.) *спроведување на акции* (одредување на ресурсите, проценка на можностите, обезбедување на средства, вклучување на *LEAP* во легални постапки; д.) *надзор и проценка на резултатите* (утврдување и следење на показателите, известување, проценка на резултатите).

Основните цели на *LEAP* во централна и југоисточна Европа се:

- а.) подобрување на состојбите на животната средина во заедницата, преку спроведување на конкретни и исплатливи стратегии на акција;
- б.) промоција на јавната свест и одговорност за проблемите на животната средина и зголемување на учеството на јавноста;
- ц.) зголемување на можностите на локалните власти и невладини организации да раководат и спроведуваат еколошки програми, вклучувајќи финансиска помош од националните и меѓународни институции и донатори;
- д.) промоција на соработка помеѓу граѓаните, претставниците на локалните власти, невладините организации, научници, работни луѓе и овозможување на заедничка работа за решавање на животната средина;
- е.) препознавање, проценка и утврдување на еколошките приоритети за акција, засновани на вредностите на средината и научните податоци;
- ф.) изработка на локални еколошки акциони планови кои содржат посебни акции за решавање на проблемите и промоција на визијата на заедницата; и
- г.) исполнување на национални барања за изработка на *LEAP* што изискуваа некои Влади во овие земји.

Одржливата заедница ги користи расположливите ресурси за задоволување на моменталните потреби, осигурувајќи да останат доволно

ресурси на располагање и на идните генерации. Таа се обидува да ги подобри јавните здравствени услови и постигне подобар квалитет на животот на своите жители преку ограничување на количината и видот на отпади, спречување на загадувањето, поголема заштита, промоција на ефикасноста и одржлив развој на локалните ресурси, за да се оживее локалната економија.

Од аспект на присуство на минерални ресурси, генерално може да се издвојат три групи на локални заедници, кои работат или им претстои изработка на *LEAP*, а тоа се:

- a.) *заедници кои на својата територија имаат истражени комерцијални минерални ресурси, кои се валоризираат и претставуваат значаен елемент на локалната економија;*
- b.) *заедници кои на својата територија имаат истражени комерцијални минерални ресурси, но не се валоризираат и претставуваат значаен елемент на локалната економија; и*
- c.) *заедници кои на својата територија немаат истражени комерцијални минерални ресурси.*

Комерцијалните минерални ресурси опфаќаат металични, неметалични, енергетски, геотермални и хидрогеолошки ресурси.

Присуството на металични минерални ресурси во поголемиот број случаји значи потенцијална потреба за издвојување на подрачјето на загадувачот на животната средина и потреба за нивно јасно означување заради санации и следење на состојбите. Тие, зависно од видот на металичните минерални ресурси, генетскиот тип на наоѓалиштето и појавите, климатските услови и процесите во одрачјето, можат да доведат до различен степен на загадување на земјиштето, водата и воздухот. Екстремен пример на овакво влијание претставуваат радиоактивните минерални ресурси, односно подрачјата побогати со концентрација на уранови или ториумови минерали и нивни соединенија.

Присуство на неметалични минерални сировини во поголемиот број случаји значи само постоење на механички оштетувања поради истражни работи и експлоатација, а следователни штетни последици можат да бидат бучавата, вибрации, гасови, прачина, ерозија и др.

Присуството на енергетски минерални сировини е поврзано еден дел со загадување на воздухот, водата, а со друг дел со нарушување на амбиентот особено при површинска експлоатација на јаглени. Посебно внимание од геоеколошки аспект заслужуваат подрачјата со истражни работи и експлоатација на нафта.

Присуство на геотермални ресурси нема битни пропратни негативни последици, туку изискува стратегиско разгледување на начинот и условите на нивното искористување.

Присуство на хидрогеолошки ресурси и нивна експлоатација за било кои намени не предизвикува пропратни негативни ефекти.

Минералните ресурси се важни за економијата на локалната заедница, но во случајот на поедини минерални ресурси имаат и регионално значење. Во многу случаји тие се од комплексен тип, односно со социо-економски-политички-стратегиски карактер, директно поврзан за интересите на развојот и напредокот на локалната заедница.

Кај геоеколошкиот аспект на разгледување на потребите и можностите за користење на расположивите минерални ресурси на

територијата на општината, како локална заедница, постојат два карактеристични случаји. Еден е: ништо не се истражува и не експлоатира, што значи цел низ на пропратни стопански и економки ешкотии. Втор е: задоволување на стопанскиот потреби за одредени минерални ресурси кои како такви имаат комерцијално значење и се битни за економскиот развој на заедницата, но повлекуваат одредени геоеколошки последици.

Од геоеколошки аспект меѓу минералните ресурси можат да се издвојат: *a.) минерални ресурси со еколошки штетни последици (шешки и обоени метали и тоаедини неметалични минерални сировни) ; б.) минерални ресурси со споредни еколошки последици (технички камен, песок, чакал и др.); в.) минерални ресурси со мали или без еколошки последици.*

## ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАОГАЛИШТА И МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА

Цел за развој на прописите во областа на животната средина е да се постигне усвојување, имплементација и практична примена на системската законодавствена рамка во областа на животната средина, усогласување со соодветни комплементарни прописи, регулатива и упатства во областа поврзани со изработка на студии за влијание на животната средина, издавање на дозволи и систем на информирање во областа на животната средина.

Експлоатацијата на минерални сировини и минералната технологија предизвикуваат низа проблеми во непосредното покружување, како што се заземањето на земјоделско и шумско земјиште, поместување на населби, сообраќајници, водотеци, објекти и друго. Исто така, се придонесува за загадување на животната средина (воздухот, водата и др.). Имајќи го во вид сето ова, потребно е благовремено и сеопфатно решавање на овие проблеми во сите фази на планирање, проектирање и контрола на производството.

Во постојните системи на овие прописи не е во целост регулирана оваа комплексна проблематика, или не е во целост и на задоволителен начин уредени поедини области или слично. Сепак, мора да се издвојат неколку закони од системот кои најцелосно ја регулираат оваа проблематика: *Закон за минерални сировини, Закон за простиорно планирање и уредување на простиорот, Закон за земјоделско земјиште, Закон за пристапка со остаток на материји, Закон за води, Закон за заштита на животната средина, Закон за електрическото и топлото и т.н.*

Крајната и долгорочна цел во областа на животната средина е создавање и примена на прописи во областа на животната средина во нашата земја, усогласени со важечките законодавства во ЕУ. Достигање на крајната цел битно ќе зависи од постигнатите резултати во другите, истовремени и финансиски неопходни проекти.

Непосредна очекуван цел е развој на прописи во областа на животната средина усогласени со постојните прописи и регулативи со *acquis communautaire EU* во областа на животната средина со што би се обезбедила соодветна имплементација и практична примена на еколошкото законодавство. *Acquis communautaire* е составен од директиви, прописи и

одлуки усвоени на база на неколку *Доѓовори на ЕУ*. Одредницата ги опфаќа принципите, одлуките, прописите и целите усвоени од ЕУ, вклучувајќи и толкување на *Европскиот суд на правда и меѓународни договори кои ги пропишала Европската комисија*, во интерпретација на декларацијата и резолуцијата на *Совештот на министри*. Показателите за потврдување на успехот на крајната цел се:

- *Продиси, релевантното законодавство и стандардите во областа на животната средина се меѓусебно усогласени и практично применливи, па е можна нивна јасна, усогласена и ефикасна примена;*
- *соодветните институции и постапки се сиромни за ефикасна имплементација и практична примена на продисите во областа на животната средина во соогласност со стандардите на ЕУ;*
- *загадувањето кое поочекнува од секоја земја се следи (мониторинг), законски регулира (систем на дозволи) и усогласува со условите за издавање на дозволи (инспекција).*

Стандардите *ISO 14001* претставуваат само еден рецепт како е можно да се организира стопанисувањето. Овој стандард може да се смета како еден од предлозите како да се организира системот на стопанисување. Меѓутоа, овој предлог се заснива на искуство од поголем број на држави во поставувањето на систем за управување со заштитата на животната средина и нема причина да го сметаме многу применлив и на нашите простори.

Ако се прифати да суштината на управување со заштитата на животната средина ја чинат барања да организацијата како обврски ги усвои спроведувањето на законските и другите прописи за заштитата на животната средина и нивни постојано преиспитување и подобрување, тогаш останува само да се постави прашање и види дали постои одговорност, но и желба за спроведување на систем за управување со заштитата на животната средина со примена на Стандардите *ISO 14001*, со обврска за контрола на трошковите, за да се системот докаже во пракса.

За жал, во повеќето организации кои посветуваат внимание на систем за управување со заштитата на животната средина акцентот го стават на оперативното управување. Целта на *cost-benefit* анализата е да се измерат трошковите, добивките, влијанијата и ризиците за воведување на систем за управување со заштитата на животната средина, наспроти алтернативата за продолжување со стара пракса. Оценката се прави така да на страната на приходот се пресметува користа, а на страната на расходи сите трошкови.

Воведувањето и примената на серија стандарди *ISO 14000* претставува во последно време, а во иднината сигурно и поизразено, многу добар маркетинг, што е битен услов за опстојување на организацијата на пазарот. Големата конкуренција наметнува и големи обврски. Кој сака да остане на пазарот мора да ги исполнува барањата од тој пазар. Директни надворешни добивки од систем за управување со заштитата на животната средина се следните:

- *Создавање услови за нејзин распоред (конкурентска предност, нови производи, нови пазари, нови технологии);*

- *Факторош конкуренција (расшишување на конкурси, исполнување на технички услови за испорака);*
- *Покажува индустриско водство;*
- *Ги подобрува односите помеѓу индустриската и државната управа и ги олеснува добивањата дозволи и овластувања, како и правна (сертификацна) сигурност;*
- *Ги задоволува критериумите на добавувачо за сертификација;*
- *Ги задоволува критериумите на вложувачот и подобрување на пристапот до капитал;*
- *Добивање на услуги за осигурување по разумна цена;*

Развојот мора да се води исклучително кон производство на еколошки материјали, односно добивање на таков отпад и нуспроизвод кој повторно ќе се употреби или разгради. Поради тоа е многу битно да се идентификуваат местата и начините на можноот загадување внатре во организацијата. Овој период кон идниот развој треба да ја поттикнува организацијата на воведување најдобро расположиви технологии секогаш кога е тоа погодно и економично, за да се обезбеди заштита на животната средина и да се овозможи ефикасно управување со постојните природни ресурси.

Директни внатрешни добивки од системот за управување со заштитата на животната средина се следните:

- *Заштеди во трошковите за згрижување на оштадот;*
- *Подобрување на контрола на трошковите;*
- *Зачувување на сировините и енергијата;*
- *Концептуални унапредувања;*
- *Извозни олеснувања за оласен оштад;*
- *Осигурено сироведување на барањата од промисли;*
- *Попомагање на разумно планирање и постапување на приоритети за подобрување на животната средина;*
- *Вовед во ефикасно и економично управување со влијанијата на животната средина.*

Сите организации кои размислуваат стратешки на долги патеки се трудат пред се да го подигнат на висок ниво идентитетот на организацијата. Подоцнешното осмислено пренесување квалитетот и вредноста на јавноста, претставува за сите негови членови многу поедноставен и полесен чекор, следен со ентузијазам и висока мотивација.

Индиректни надворешни добивки од системот за управување со заштитата на животната средина се следните:

- *Создавање на доверение кај првите соседи, власници и организации за заштитата на животната средина;*
- *Намалување на данок за сироведување на заштитата на животната средина;*
- *Полесно одобрување на кредити за инвестиции, поуспешен пристап на капитал и ронаогање на инвестиции и подобри услови за осигурување.*

Една од основните интенции на стандардот ISO 14001 се јасно утврдените правила: односи, понесување и организација. Со то во основа се избегнуваат и минимизираат сите услови за лоши меѓучовечки односи, конфликти и негативна вкупна клима. Добро организирана фирмa

логично подразбира задоволни луѓе, понос со сопствените производи и услуги и осеќај на заедништво.

Индиректни внатрешни добивки од системот за управување со заштитата на животната средина се следните:

- *Прикажување на разумни грижи за состојбата на животната средина;*
- *Подобрување на стаповите и ефикасноста на вработените;*
- *Намалување на ризици преку надвладување со процесите;*
- *Достигнување на најнови достапи на техниката;*
- *Подобрување на сигурноста и намалување на бројот на инциденти кои резултираат со одговорност;*
- *Пошткување на развојни решенија за заштита на средината;*

Освен стандардот ISO 14001 кој претставува спецификација на барања за сертификација на системот за управување со заштитата на животната средина, корисно е да се консултира и стандардот ISO 14004, кој дава подетални смерници за одговор на барањата од стандардот ISO 14001.

Еколошка прроверка е дефинирана со стандарди од серијата ISO 1401X како системски и документирана постапка за објективно собирање и оценување на докази за верификација на усогласеност со критериумите на прроверка. Последната за спроведување на системот за управување со заштитата на животната средина засега се регулира со следниве стандарди: ISO 13031, 14032, односно анализа на еколошкиот учинок е клучниот елемент на националната политика за заштита на животната средина, како средство посредно значајниоте еколошки влијанија на предложениите проценки да се на задоволителен начин и да се земат во предвид донесувањата на одлуки за имплементација на предложениите решенија. Во основите на постапката за оценка на животниот циклус е новиот пристап кој се бара од производителот да во иднина се води следбите не само за сопствениите еколошки соодветни постапки, туку и за еколошкиите карактеристики од претходните и наредни активности. Тој нов пристап се се повеќе применува и во законите регулативи, а доаѓа до израз и во стандардизованите системи на еколошко управување.

## ЕВРОПСКИ ПРОПИСИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Европскиот закон за заштита на животната средина содржи низа на смерници на Советот на Европа со цел подобрување на животната средина како и унификација и усогласување на различните национални регулативи. Одредниците на овој закон кои ги усвоила ЕУ во текот на последните две децении, можат да се поделат на следните пошироки категории:

1. *Заштита на водите ресурси*
2. *Заштита на тлото*
3. *Заштита на воздухот*
4. *Одложување на отпад и негова преработка*

Индикатори за потврдување на успехот се:

- *протести во областа на животната средина и нивна практична примена со важечките прописи на ЕУ;*

- *план за иден развииток на процеси и регулативи во областта на животната средина (вклучувајќи и стандарди за оценка на квалитетот во областта на животната средина);*

Еден од најголемите проблеми во еколошкиот сектор е недостатокот е имплементацијата и практичната примена на законодавството во областа на животната средина. Од оваа перспектива, развојот на обемното материјално законодавство во областа на животната средина по пат на осовременување на критериумите за востонавување на граничните големини на емисија или унапредување на стандардите за оценка на квалитетот во областа на животната средина е секундарна цел. На тој начин основната активност ќе се насочи на развојот на имплементација и практична примена во областа на животната средина усогласени со стандардите на ЕУ.

Најважни правни инструменти на ЕУ се директивите кои се однесуваат на изработка на студијата за влијанието на животната средина (*EIA Direktive* и *SEA Direktive*). Првата Директива ги одредува принципи за проценка на можните негативни дејствиа на животната средина од страна на одредени проекти и ги востановува барањата за учество на јавноста во овие проекти. Втората Директива е да осигура идентификација и проценка на можните негативни дејствиа на животната средина на оние планови и програми подготвени и/или усвоени од страна на локалните, државни или регионални власти пред нивното конечно усвојување. Целта на IPPC Директива е да создаде интегриран систем на дозволи и контрола за низа специфични стопански активности за да се постигне висок ниво на заштита на животната средина во целина. За имплементација на овие директиви од голема важност е пристапот на информации во областа на животната средина. Од тие причини, усвојувањето на принципите поставени во темелите на Директивите во општиот пристап на информации за животната средина битен дел на иницијалниот проект, кој ќе го отвори патот за ратификација на Архуската конвенција за пристап до информации, учество на јавноста и достапност на правосудството во блиска иднина. Првата фаза ќе ги оспособи најважните практични инструменти за имплементација и практична примена на прописите. Резултатите од развојот на прописите во областа на животната средина се:

- *Процеси кои се однесуваат на изработка на студии за влијание на животната средина се во согласност на ЕУ стандардите поставени во основите на Директивата 85/337/ЕЕЗ, дополнета со Директивата 97/11/ЕЗ, за проценка на дејствијата на тоа што е јавни и приватни проекти на животната средина (*EIA Direktive*) и Директивата 2001/42/ЕЗ од Европскиот парламент и Советот од 27.06.2001, за проценката на дејствијата на тоа што е јавни и приватни проекти на животната средина (*SEA Direktive*), и овозможена е нивна ефикасна примена;*
- *Процеси во областта на животната средина кои се однесуваат на превенција и контрола на загадување во согласност на ЕУ стандардите поставени во основите на Директивата 96/61/ЕЕЗ, за интегрално спречување и контрола на загадувањето IPPC Директивата, и овозможена е нивна ефикасна примена;*

- Протокол за однесување на пристап на информации за животната средина во согласност со ЕУ стандардите поставени во основите на Директивата 96/61/ЕЕЗ, од 07.06.1990 за оштета пристап кон информации за животната средина;
- Создавање на предлози за законски одредби кои во потребна мерка ќе ги добијат, подобрат или поништат постојаните одредби кои се однесуваат на EIA и SEA, со цел за осигурување на нивната правоснажност;
- Заснована аргументација во однос на легислативна хиерархија (закон, одредба итн) за имплементација на предлозите;
- Меморандум кој би дал објаснување на целта и правниоте основи на секоја предложена одредба;
- Предлог за создавање на орган со интегрални надлежности за издавање на дозволи и контрола, вклучувајќи го соотврдот и квалификацијата на кадриите, а во согласност со барањата од комитетите надлежности, доколку се најде потреба на база на елевантна проценка;
- Предлог за создавање на координација за да се осигура ефикасна интеграција на систем за издавање на дозволи во случај постојани или предложениот институционален модел за издавање на дозволи во областа на животната средина вклучувајќи ги еден надлежен орган;
- Предлог мерки кои ќе осигураат ефикасност во практичната примена на прописите;
- Предлог на методи за собирање на информации на најсоодветен начин (BAT-Best Available Techniques) за секоја постројка или индустриски сектор, во консултации со релевантни интересни групи;
- Предлог за создавање и организација на информации за животната средина (известујќи за соотврдата на ивентите средна, правосилни прописи, EIA и SEA известујќи, одобренија за развојни планови и резултати од мониторинг на поединечно построение или активност);
- Предлог на практички решенија за ефикасна дистрибуција на информации за животната средина на најшироката јавност, како централизиран сервис во рамките на одредено министерство или одвоени сервиси при секој орган на властта или институција со посебно обраќање на внимание на локалните власти;
- Предлог за создавање на процедура која би ги решавала барањата врзани за информации за животната средина;
- Предлог за создавање правно или административно тело и процедура за проценка на одлуки за база на барања поврзани за информации за животната средина;

- *Создавање на модел на дозволи кои ќе се користат во интегралниот систем, вклучувајќи правно задолжувачки услови и начин за образлаѓање на одлукиште на власник;*
- *Установа за задолжителната процедура на интегрирана контрола и систем на дозволи, вклучувајќи и утврдување за информации кои чинат дел од барањата за добивање на дозволи, како и за критериуми за оценка на значајни промени во започнати активности;*
- *Информативен паѓ за надлежниште власници и релевантни интересни групи за VAT методата, подготвитеелна процедура и содржина на документите во врска со VAT методата (BREFs-BAT reference documents) и примена на VAT методата во процесот на издавање на дозволи;*
- *Утврдување за оштета приспадај на информации за животната средина.*

## РИЗИЦИ ПО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ПОРАДИ ВЛИЈАНИЕ НА РУДАРСКИ ПОГОНИ И ОБЈЕКТИ КОИ НЕ СЕ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Заштитата на животната средина поради работата на активните рударски погони и влијанијата на нивните објекти се законски обврски на претпријатијата кои се занимават со експлоатација на минералните сировини. Досега оваа обврска се почитуваше спорадично, а како главна причина се истакнува хроничното немање на финансиски средства за таа намена. Таквиот пристап доведе до огромни нерешени проблеми поврзани за заштитата на животната средина, кој во периодот на транзиција дополнително ги оптеретува рударските претпријатија и локални самоуправи.

Посебен е проблемот со затворените и напуштени рударски погони или објекти. Нивниот број не е мал, а големината на просторот кои тие го зафаќаат се движи од неколку до повеќе стотици хектари. Прекинатото производство, нерекултивирани јаловини, назаштитени објекти и слично, претставуваат многу често поголема опасност кога не се во функција отколку обратно. Додека тие работат, се води макар недоволна грижа за заштитата на животната средина, но кога се во стечајна постапка или се ликвидирани, овој проблем е по правило последниот на листата на приоритети. Во овие случаји многу е присутно загадувањето на воздухот, водата и земјиштето. Интензитетот на овие загадувања е различен и зависи од многу фактори: технологија на експлоатација кој е применувана, состојба на одлагалиштето на јаловина, конзервација и заштита на рударските објекти, опременост и спремност на правните наследници на напуштените рудници и друго.

Рудниците кои трајно или привремено ги затвориле производните процеси, вршат загадување на околната во следните случаји:

- *нанесување на штетни материји од нарушениште погони и објекти со помош на ветрош;*

- *што загадуваат земјиштето преку загадението води кои се појавуваат извесен период тоа престанување на производството;*
- *со еолска ерозија на нерекултивирани одлагалишта на јаловините;*
- *преку оксидација на осипокот на јаглен и емисија на штетни гасови од сепарациите на јаглен и друго.*

Во голема мерка и конфигурацијата на теренот влијае на загадување на истиот, како и локалната флора. Последици на загадување на земјиштето се огледа преку проширување на токсични материји и нивен продор во живиот свет, а реку исраната и во човечкиот организам. Исто така, подолгорочно ова загадување влијае врз намалување на количината и квалитетот на приносите од земјоделските земјишта.

Напуштените рударски погони и објекти претставуваат потенцијални значајни загадувачи на окolinата со ситни честички кои се расејуваат и прекесуваат со ветер. По ова се репознатливи површинските копови на неметалични и металнични минерални сировини, каде што со години наталожената минерална прашина и по прекинувањето на производството со помош на ветерот ја загрозува окolinата. Влијанието на некои напуштени каменоломи на аерозагадувањето е регистрирано и после десет години од престанувањето на работење.

Загадувањето на земјиштето е присутно и по престанување на работите во рударските погони и објекти поради дејството на загадените води кои ги растворуваат штетните материји од рударските простори. Овие води се особено штетни ако доаѓаат од флотациски јаловини, бидејќи со себе носат растворени јони на тешки метали(олово, цинк, бакар, кадмиум, арсен, жива), но и остатоци од флотациски реагенти кои се наоѓаат во одложената јаловина. Во напуштените рударски јаловишта, одржавањето на браните и круните на насипите е значително намалено, па е зголемена веројатноста од хаварии, кои по правило имаат тешки последици по животната средина.

Преку рударските истражни работи на површината на земјата се изнесуваат значителни количини на јаловина, но и корисни компоненти, кои понекогаш може да бидат и токсични. Илустрација на ова се борните минерали кои под дејство на атмосферските врнежи се раствараат и создаваат отровни и штетни производи (борна киселина) претставувајќи опасност кон окolinата.

По извесно време доаѓа до стабилизација на површината на јаловиштата со што се намалува можнота за ерозија. Во некои случаји, се појавува природна или ива рекултивација на деградираните површини. Меѓутоа, очекувањата дека природата сама ќе стори рекултивација е погрешна, па површината е секогаш во опасност

Основните ризици кои се појавуваат од влијанијата на затворени или напуштен рударски погони и објекти можа да се групираат во:

- *rizici од загадување на земјиштето, вода и воздухот;*
- *rizici од загрозување на расипителниот и животинскиот свет;*
- *rizici по здравјето на луѓето;*

Во описан случај ризиците кои се последица на завршените рударски активности на некое подрачје се однесуваат на живиот свет и можат

сериозно да го загрозат здравјето на луѓето. За да можеме со нив да уравуваме, потребно е да се преземат повеќе постапки од кои се најважни:

- утврдување на причините и последиците на проблемите;
- дефинирање на подрачјата на кои постојат ризици;
- проценка на степенот на загрозеност;
- проценка за факторот време на траење на ризици;
- утврдување на приоритет за решавање на проблемите;
- избор на начин за решавање на проблемите и дефинирање на методологија;
- избор на носител на активностите и донесување на планови за решавање на проблемите;
- работна описранување на ризиците;
- контрола на резултатите за намалување на ризици;
- мониторинг на последиците по намалување од ризици.

Покрај наведените постапки, може да се направат и други меѓучекори кои го подобруваат управувањето со ризиците. Особено е потребно да се утврдат повеќе такви, меѓучекори кои се однесуваат на собирање на податоци за емисија и имисија, утврдување на мерни места во рамките на рударските објекти (за мерење на емисија) и во зоните на влијание (за имисија). Во поголемиот број на овие постапки е потребно да се обезбеди учество на експерт, посебно во оние делови кои се однесуваат на експертска проценка. Утврдувањето на приоритет е неопходен чекор со оглед на фактот дека состојбата во оваа област изискува големи финансиски средства кои тешко можат да се обезбедат веднаш. Во таа фаза треба да се користат некои од методите на повеќекритериумско одкучување, со внимателен и објективен избор на критериуми.

Учеството на јавноста исто така е важен фактор при отстранување или намалување на ризиците од затворени или напуштени рударски погони и објекти. Невладините организации од загрозените подрачја добиваат во такви случаји многу важна улога. При тоа, треба да се отстрани големото влијание на политиката, иако таа целосно не може да се елиминира.

Улогата на државата и локалната самоуправа во проценката и управувањето со ризиците е многу важна и таа мора да биде објективна, особено при утврдување на приоритетите во отстранување на слични ризици на различни подрачја. Поради тоа, потребно е создавање на тн. **конзорциуми**, составени од претставници од ресорни министерства (рударство, земјоделие, шумарство, водостојанство, заштита на животната средина и др.). Такви создадени тела ќе претставуваат логистичка поддршка на соодветните органи на локална самоуправа и правните наследници на затворените или напуштени рудници или рударски погони.

## ЗАГАДУВАЊЕ-ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО

Проценката на ризиците по здравјето се однесува на квалитетот и квантитетот на промен до кои може да дојде во физичката, биолошка и хумана средина, како и на тоа како тие промени ќе влијаат на ресурсите на животната средина. Проценката на влијанието на факторите на животната

средина на здравјето подразбира проценка и влијание на оние фактори кои се издвоени како многу значајни или најзначајни за здравјето. Во минатото идентификацијата на факторите кои имаат влијание на здравјето се добивале преку поединечни испитување во кое болеста се поврзувала со факторите на животната средина. Денеска е ежи кон покомплексно и посеопфатно согледување на интеррелациите кои можат да настанат во косистемот. Поголемиот број на фактори на ризиците (опасности) кои се присутни во животната средина и популацијата е подложена на нив, е на ниско ниво во одно на нормативите (*"low-level exposure"*), но изложеноста се однесува на цел животен век. Иако на база на бројни податоци знаеме или претпоставуваме дека изложеноса и на ниски нивоа е штетна по здраќјето, не така едноставно да се докажат клиничките или физиолошки ефекти на вакви изложености на ниво на популации. Причините се бројни. *Проценката на ризиците ѝо здравјето на луѓето е процес кој оишшува, мери или одредува колична на материја со која човковиот организам доаѓа во контакт, должината на изложеност, големината и штетата на изложената токсикација.* Националната Академија за наука (NAS) на Федералната Агенција (EPA) ги два следните четири фази во постапката за проценка на ризици:

1. *Идентификација на опасностите;*
2. *Проценка на експозицијата;*
3. *Проценка на ефектите;*
4. *Карактеризација на ризиците;*

Основна карактеристика на загадувањето кое ги следи рударските активности е зголемувањето на содржината на отровни метали во контакт со човекот, поради редистрибуција на минералните сировини од подлабоките слоеви на земјата кон површината.

При проценката се можни голем број на недостатоци, но тие генерално се содржани преку:

- *оизборување и анализа на пробите;*
- *избор на параметри кои се мерат;*
- *оишуситво на моделирање на процес на транспорт и распределба на отровните субстанции во околната средина;*
- *Одредување на параметри на експозиција;*
- *токсиколошки податоци и нивно екстраполирање на конкретниот случај;*

## **ВЛИЈАНИЕ НА ФЛОТАЦИСКИТЕ ЈАЛОВИШТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**

Флотациските јаловишта делуваат на животната средина прек земјиштето, водата и воздухо, а преку нив на целокупниот растителен и животински свет, па и на човекот.

Влијанието на флотациските јаловишта на животната средина, во услови на проектирање и контролирана експлоатација може да се разгледува низ следните елементи:

- завземање на земјиштето за нивно формирање;
- загадување на површинските водотеци со испуштање на вишокот или целокупните води од таложното езеро и со испуштање на дренажните води;

- загадување на подземните водни текови со филтрациски и провирни води;
- загадување на воздухот со најситни честички од просушената јаловина, кои се разнесуваат под дејство на воздушните струења;
- загадување на земјиштето при таложење на честичките разнесени со ветерот или негова контаминација со загадените води;
- потенцијална опасност од хаварии при рушење на браните кои можат да резултираат со големи материјални штети и можни човечки жртви.

**ВЛИЈАНИЕ НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ САСА ВРЗ  
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**  
*Влијание на дейнијаја врз водиште*

Најсериозен проблем од еколошки аспект, поврзан со складирањето на флотациската јаловина во јаловиштата е испуштањето на контаминираните води во површинските и подземните текови, при што покомплексен е кај површинските текови.

Целокупната вода од хидројаловиштето се испушта во најблискиот водотек, САСКА РЕКА. Најголемиот дел од водите се испуштаа преку преливниот колектор, а мал дел (филтрациски и процедни води) се испуштаа во вид на дренажни води. Еден дел од дренажните води се филтрира во подземните текови, но се претпоставува дека подземните текови се малку загадени.

Покрај сите мерки за контрола и подобрување на квалитетот (избистрување по пат на повеќедневно одлежување) на водата која е испушта, во некои периоди од годината таа е контаминирана. Растворените тешки метали заедно со флотациските реагенси формираат стабилни и алкални раствори, кои бавно се деконцентрираат во природни услови. Овие раствори директно влијаат на опстанокот на животинскиот и растителниот свет во водите. Недостатокот на растворениот кислород во водата исто така има негативно влијание, поради тоа што е потребен за сите форми на живот кои егзистираат во водите.

Подолготрајното испуштање на контаминираните води во водите на Саска Река, доведува до тоа да најголем дел од растителните и животинските форми во водите на едно мошне големо подрачје бидат уништени, а нивното место завземено од оние растенија и животни што имаат поголем степен на резистентност. Под дејство на штетните компоненти овие растителни и животински форми трпат низа физиолошко-биохемиски промени, истовремено создавајќи големи количини на штетни материи во своите органи. Овие материи, преку организмите кои се дел на глобалниот синџир на исхрана, стигнуваат до други животински форми, па дури и до човекот.

Како резултат на долготрајното спуштање на контаминирани води доаѓа до таложење на штетни материи по страните на коритото и околу него, со што доаѓа до контаминација и на околното земјиште.

Сите погоре изнесени констатации за влијанието на јаловинските депонии врз површинските водотеци се однесуваат на услови на нивна контролирана експлоатација. Во пракса многу често, како резултат на

разни објективни и субјективни фактори, настануваат неконтролирани состојби, кои доведуваат до тоа да во краток временски период емисијата на штетности во водата се зголеми повеќекратно. Причина за нивна појава најчесто се помали или поголеми отажувања во транспортниот систем на флотациска јаловина, како и дефекти на други помошни системи на хидројаловиштето. Посебно е опасно, ако дојде до директно излевање на флотациската јаловина во водитеците.

Протокот на вода од преливниот колектор е во очекуваните граници и се движи во просек од 5 до 8 лит/сек, а исто така и дренажните води се во очекуваните граници и се движат од 0,25 до 0,50 лит/сек. Во случај да дојде до заматување на водата, преливниот колектор се зачепува се до избистрување на водата. За прифаќање на околните атмосферски води се изградени заштитни сливни колектори.

Квалитетот на преливните и дренажните води подлежат на контролни мерења со кои се опфаќа одредување на нивната физичко-механичка чистота (цврст остаток), хемиско-токсични елементи и pH вредноста. Контролните мерења се вршат секој месец, а просечните гранични резултати се прикажуваат табеларн или графички.

Дозволените вредности се однесуваат на законски ропишаните норми за максимално дозволени концентрации (МДК) за водите од водотекот Саска Река, (III категорија на води) и тие изнесуваат:

<i>сув остаток од филтар. вода.....</i>	<i>1500 mg/l;</i>
<i>pH вредност.....</i>	<i>6,0-8,5</i>
<i>Pb .....</i>	<i>0,1 mg/l;</i>
<i>Zn .....</i>	<i>1,0 mg/l;</i>
<i>Cu .....</i>	<i>0,1 mg/l;</i>
<i>Cd .....</i>	<i>0,01 mg/l;</i>

Од добиените резултати за квалитет на водите кои се испуштаат во Новото хидројаловиште - I фаза на рудникот Саса може да се залучи дека водата ги задоволува законските норми за МДК на категоризација од водите на Саска Река.

Место на земање	pH	Сув остаток (mg/l)			Елементи (mg/l)			
		не филт.	филт.	сусп.	Pb	Zn	Cu	Cd
прел. кол.	8,0	700	400	300	0,05	0,14	0,13	0,01
дренажа	7,5	1500	1000	500	0,07	0,15	0,03	0,01
тунел	-	700	400	300	0,01	0,35	0,04	0,02
заедничка	7,5	800	600	200	0,06	0,30	0,03	0,01

Место на земање		преливна вода, mg/l	тунелска вода, mg/l	заедничка, mg/l	доз. конц., mg/l
Сув остаток	не филтр.	414	1020	1763	-
	филтр.	355	380	409	1500
	суспензија	69	640	1354	60
pH		8.0	7.5	7.5	6.0-8.5
Ca		102.559	96.144	104.198	-
Mg		1.86692	1.83244	2.1793	-
Na		4.85165	5.49556	5.67332	-
K		6.83857	4.52829	5.05803	-
Al		0.77348	0.25788	0.40304	-
Fe		0.00757	0.01098	0.01245	1.0

Mn	1.84884	1.85961	2.16111	-
P	0.0128	0.0276	0.0166	-
Ti	0.01023	0.0126	0.01257	-
Sr	0.3575	0.43265	0.43037	-
Ba	0.04502	0.04446	0.04554	-
Zn	0.05441	0.4213	0.45764	1.0
Pb	<0.001	<0.001	0.0039	0.1
Ni	0.00133	0.00897	0.0056	0.1
Co	0.00632	0.00573	0.00783	2.0
As	0.00798	0.05048	0.05536	0.05
Cr	<0.001	<0.001	<0.001	0.6
Cu	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
Cd	<0.0001	0.00061	<0.0001	0.01
Ag	<0.0001	0.00282	<0.0001	0.02
Tl	<0.01	<0.01	<0.01	-
Bi	<0.01	<0.01	<0.01	-
Ga	<0.001	<0.001	<0.001	-
In	<0.01	<0.01	<0.01	-
B	<0.001	<0.001	<0.001	-
Li	<0.001	<0.001	<0.001	-

Врз база на добиените резултати е очигледно дека квалитетот на водите е во законски одредените норми со мали исклучоци. Тие воглавно ги прават тунелската и заедничката вода кои што имаат преголеми количини на суспендирани материи. Меѓутоа, овој проблем е предизвикан од експлоатацијата на минералните сировини, бидејќи тунелската вода воглавно доаѓа од самите јами, при што на овој проблем би требало да се посвети посебно внимание, затоа што водите од Сакса Река се користат и за наводнување на растителните посеви. Значајно е тоа што од хидројаловиштето се испуштаат прочистени води, при што нивното влијание врз животната средина во моментот е минимално. Тоа ни покажува дека хидројаловиштето добро ја обавува својата функција од аспект на прочистување на водите.

### *Влијание на хидројаловиштето врз воздухот*

Влијанието на хидројаловиштето врз воздухот е изразено со аерозагадување. Под дејство на воздушните струења, исушените честички од исталожената флотациска јаловимна се растураат по околниот простор. Овие влијанија се перманентни и неизбежни без оглед на применетата технологија на создавање на хидројаловиште. Притоа, овие влијанија се во директна зависност од климатските фактори. Така да, аерозагадувањето е интензивно посебно во летниот период.

Аерозагадувањето се карактеризира со лесна воочливост, така што околното население најмногу и најчесто реагира поради него. Ваквото загадување неповолно се одразува како на растителниот, така и на животинскиот свет, а пред се на луѓето, кај кои предизвикува цела низа заболувања, ред се на респираторните органи. Причина за тоа е агресивноста на прашината, што е резултат на специфичниот состав на истата, која содржи тешки метали, силициум и сл.

Влијанието врз воздухот од страна на старите хидројаловишта е сведено на минимално ниво, со оглед на тоа што тие се делумно рекултивирани. Моментално најголемо аерозагадување се јавува од

активното јаловиште “Ново јаловиште” - I фаза, при што како извори на аерозагадувањето се јавуваат во прв ред од ***круната на браната***, од ***косините на браната***, но и од ***сувите лажи*** од акумулациското езеро.

Климатата во рудната област е изразито планинска и се одликува со долги и снежни зими и куси и цвежи лета. Хидројаловиштето е заградено со високи ридови од источната и западната страна. Под дејство на јужните воздушни струења, од големите слободни површини на косините, како и од круната на браната се дигаат големи облаци од прашина, кои зависно од интензитетот на ветерот се ја јадат на мошне глеми површини. Ова дејство е со голем интензитет посебно во летниот период кога површината на хидројалови-штето е суво. Притоа, јужните воздушни струења значително ја оштетуваат круната на браната, така што оштетувањето на годишно ниво може да биде и до 1 метар од круната. Како резултат на ерозијата се јавуваат проблеми во формирањето на завршната форма на насипот, кои бараат дополнително ангажирање на потребните поправки.

Јаловинската прашина е мошне агресивна, што се должи на нејзиниот специфичен минеролошки состав, а со тоа е мошне опасна по здравјето на луѓето. Покрај тоа, големите количества на прашина, дополнително предизвикуваат цела низа на проблеми кај околното насеене и тоа од најразлична природа. Како резултат на аерозагадувањето, преку воздушните струења ситните честички од јаловината се таложат на околното простор при што доаѓа и до контаминација на земјиштето. Зависно од интензитетот на воздушните струења можат да бидат зафатени мошне голи површини.

### ***Влијание на хидројаловиштето врз воздухот***

Влијанието на хидројаловиштето врз земјиштето е двојно:

- директно влијание, изразено преку физичкото завземање на земјиштето на кое се формира јаловиштето;
- индиректно влијание, изразено преку загадувањето на околното земјиште со контамираните води и со дисперзија на јаловинската агресивна прашина со воздушните струења.

Завземањето наземјиштето за формирање на хидројаловиштето е нужност која произлегува од технолошкиот процес на валоризацијата на минералните сировини.

Изборот на микролокација за хидројаловиштето е комплексен проблем, чие решение претставува компромис од голем број различни спротивставени усови (технолошки, геотехнички, економски, еколошки, урбистички). Посебно се проблематични јаловишта кои се формираат во рамничарските предели и на тој начин го заробуваат плодородното земјиште.

Јаловинската депонија на рудникот Саса е лоцирано во коритото и долината на Саска Река, во непосредна близина на рудникот. Во моментот депонијата е со протегање околу 1450 м во долината на Саска Река каде што е одложено околу 11.500.000 тони јаловина, при што околу 3.180.000 тони песок и 8.320.000 тони муљ. Старите хидројаловишта се рекултивирани на тој начин што најпрво е нанесено земја од околниот терен, а потоа е

извршено засејување со трева и пошумување со багрем. Пошумување воопшто не успеало, додека затревнувањето успеало делумно.

За новото хидројаловиште се предвидува рекултивација, но на посовремен начин. Земјиштето претходно беше долина, а сега доминира рамница со сивкаста боја и акумулациско езеро без растителен и животински свет. Со промените на рељефот доаѓа и до климатски промени на микролокацијата, кои промени се доста значајни за растителен и животински свет. Со самиот факт дека планираното преместување на трасата на птот Саса-Македонска Каменица сеуште не извршено, па планираниот простор за јаловиштето се стеснува, а со тоа хидројаловиштето зафаќа друго непланирано земјиште за оваа фаза на зградба.

Загадувањето на околното земјиште е значаен проблем, бидејќи со индиректното загадување на земјиштето се деградираат доста големи површини. Заради долготрајното емитирање на штетите (со водата и воздухот како транспортни медиуми), нивната конценрација во почвата постојано се зголемува, со што доаѓа до глобалн деградирање во почвата на еден оголем регион. Тоа е впечатливо вдолж водените текови каде е испуштаат отпадните води од јаловиштето.

Високата содржина на тешки метали во почвата директно се одразува на квалитетот на истата, при што ги пореметува процесите на формирање на хумусниот материјал. Тешките метали кои взајемно дејствуваат со хумусните материји ги раскинуваат нивните врски со минералниот дел на почвата што доведува до деструкција на структурата на почвата и делумно губење на хумусот, како и до намалување на антиерозоивната способност на почвата.

Од загадената почва тешките метали навлегуваат во растенијата и земјоделските култури, предиз- викувајќи низа физиолошко-биохемиски пореметувања кај нив. Голем дел од овие растенија покажуваат висока толерантност и способност за натрупување на тешките метали во нивните органи, така што успешно опстануваат и на вакви метализирани одлоги. Оваа резидентност на одредени растенија меѓу кои и некои градинарски култури, може да биде особено опасна, бидејќи истите се користат во исхраната.

### ***Анализа на стабилносита на браната***

Потенцијалната опасност од хаварија на браната, со што би дошло до сериозни нарушувања на екосферата и би резултирало со можни човечки жртви и голема материјална штета, е проблем на кој треба да се посвти внимание.

Во современата светска пракса податоците покажуваат дека хавариите на браните настапуваат под влијание на разни фактори, од кои најдоминатни се:

- ***нестабилносит на косините;***
- ***земјотреси;***
- ***штети;***
- ***преголема количина на дренажни води;***
- ***лошо изведенни фундаменти;***
- ***ерозија и други влијанија;***

Притоа, при изградбата на браната најважно е да бидат запазени сите проектирани параметри. Уште е важно дека со надвишувањето на браната доаѓа до нанесување на нови слоеви на отпадок, така да трупот на браната од ен на ден се повеќе се зголемува, а фината структура на супстратот ја прави оваа голема маса статички нестабилна. Рetenзискиот простор треба да биде во оптимални граници, бидејќи во случај на зачепување на преливниот колектор и намалување на рetenзискиот простор се зголемува опасноста од рушење на браната. Недостатоците во хидроизолацискиот слој може да доведе до зголемување на дренажните води кои негативно ќе влијаат на стабилноста на браната. Анализата на стабилност се сведува на одредување на *коefициенш на сигурносш*, кој претставува бездимензионален број и го изразува односот меѓу јакоста на смолкнување на материјалот и мобилизираната јакост на смолкнување, при што тој кофициент на сигурност за хидројаловишта за низводна косина изнесува 1.50.

### ***Мерки за заштита на животната средина***

Животната средина претставува еден комплексен систем чии составни делови се меѓусебн поврзани и зависни едни од други, така што промените во еден дел можат да предизвикаат промени во други делови. Заради тоа, проблемот на заштита на животната средина од штетните влијанија, може да се решава само со интегрален систематски приод. Сите парцијални решенија се само временски и значат импровизации, кои не оддалечуваат од вистинското решение на проблемите. За да се предвидат мерките за заштита, потребно е добро познавање на негативните влијанија, кои настануваат при рударската експлоатација, како тие би се намалиле во најмала можна мерка. На основа на негативните влијанија предвидените мерки за заштита е однесуваат на:

***мерки за заштита на водиш; мерки за заштита на воздухот;***  
***мерки за заштита на почвата;***

Исто така можат да се споменат посебните мери при изградбата на хидројаловиштето како што е подобрување на стабилноста на хидројаловиштето, како и административните мерки.

### ***Мерки за заштита на водиш***

При заштитата на животната средина, потребно е најголемо внимание да се посвети на намалување на загадувањето на водитеците во кои се испушта водата од хидројаловиштето. Во современата пракса, обично се врши рециклирање на што е можно поголемо количество на вода, со што влезот на свежа вода се сведува на минимум и не поминува повеќе од 5%. Бидејќи рудникот има сопствени извори на свежа вода, нелогично и неекономично би било да се врши враќање на водата од јаловиштето. Но за таа сметка, за заштита на водите потребно е да се применат други мерки за заштита, а тоа се:

- во процесот на флотација токсичните реагенси да се заменат со нетоксични или со помалку токсични реагенси;***

- *одлежувањето на водата во акумулациското езеро со цел да се изврши распаѓање на содржаниште осушашоци од применетите флотациски реагенси;*
- *зачијување на преливниот колектор кога водаја не е доволно чиста;*
- *навемено продолжување на преливниот колектор и дренажната одводна цевка и слично;*

За продолжување на преливниот колектор потребно е да се преземат најитни мерки, со огледна тоа што при изградбата на браната, флотациската јаловина го има поминато делот каде завршува преливниот колектор. Дренажниот систем функционира успешно, што го покажуваат мерењата со исправните пиеzометри. Сепак, за подобро следење на филтрациските и провирните води, потребно е да се изврши пречистување на неисправните пиеzометри или нивна замена со нови. Негативно влијание се одразува и на подземните води, но во значително помала мрка. При секое надвишување на браната доаѓа до истекување на дел од водата низ почвата, се до моментот на самозатнување (самохидроизолација). Решавањето на овој проблем би било во контролирана хидроизолација.

### *Мерки за заштита на воздухот*

Загадувањето од старите хидрјаловишта е ешено и е сведено на минимално ниво со тоа што тие се рекултивирани и на тој начин не претставуваат опасност по загадувањето на воздухот. Потенцијална опасност по воздухот е новото хидрјаловиште, при што извори на загадување се: круната на браната, косините на браната и сувите делови на плажката. За сувите плажи најекономично решение е контролирањето на нивото на вода во акумулацијата. Додека за круната и косините на браната, можни се ред практични решенија, од кои едното би било прскање со вода по круната и косините на браната, со користење на прскалки со висок или низок притисок. Прскалките со низок притисок, работат со притисок по 4 бари, имаат мал домет (15-30м) и мала потрошувачка на вода. Главна предност им е што не бараат вградување на скапи пумпи со висок притисок, а младот нема сила да ја оштети браната. Недостаток им е тоа што треба да се монтираат многу цевки со што посакува инвестицијата. За прскање на браните најчесто се користат прскалки со низок притисок.

Можно е комбинирано прскање при што еден дел (накчесто круната) би се прскала со прскалки со низок притисок, додека низводната косина би се прскала со прскалки под висок притисок-водени топови. Друго решение е прскање со определени супресанти кои создаваат корупки, сврзувајќи ги ситните фракции и оневозможувајќи поголемо кревање на прашина.

### *Мерки за заштита на почвиште*

Земјиштата кои се создаваат од депонираниот флотациски отпадок се нарекуваат флотисоли. Тие поради високата содржина на штетни компоненти и начинот на депонирање, претставуваат широк спектар на потенцијални проблеми за средната. Тие немаат никаков биотички

потенцијал, тка да можностите за нивно природно ревитализирање се многу мали.

Како еден дел од флотациската јаовина на рудникот Саса се користи за хидрозасип или заполнување на подземните откопи, пожелно би било вој ел да биде што поголем. Така, со хидројаловиштета ќе се завзема помалку земјиште. За жал, само 10% од флотациската јаовина се користи за заполнување на подземните откопи иако се предвидува тој дел да изнесува 30%. Иако методата на откопување со заполнување е нешто посказа од останатите методи, потрено е истата да се применува. Со тоа ќе се постигнат следните позитивни работи:

- *ќе се намали можността за слегнување на шереност над подземниште ошкотни простиори;*
- *ќе се намали површината на земјиште кое е отребно за формирање на хидројаловиштето, а со тоа ќе се намали и штешното влијание на дейницијата врз живоишната средина;*

За да не дјде до загадување на околното земјиште потребно е да се применат мерките за заштита на водите и мерките за заштита на воздухот, бидејќи главното загадување на тоа земјиште е преку водите и воздухот.

Со цел да се добие подобар квалитет на зејиштето кое настанало од флотациската јаовина и да се намали неговото штетно влијание, а истовремено да стане погодно за повторно користење, треба да се применат специјални мерки и постапки - рекултивација. Тоа е збир на мерки за рехабилитација на продуктивноста на девастираното тло, како и подобрување на условите на околната средина. Притоа, постои *техничка и биолошка рекултивација*. Техничката рекултивација претходи на биолошката и во неа се вклучени мерките за подготовкa на почвата, отстранување и изолација на штетните материји, како и обнова на плодниот слој. Оваа рекултивација опфаќа:

- *грубо и дешално планирање на површиште;*
- *пограмнување и шерасирање на косиниште на јаловиштето;*
- *оштранување на последициште од слегнување на јаловиштето;*
- *прошиверозивни мерки;*
- *нанесување на плоден слој;*
- *комплекс од елиорашивни мерки;*
- *градба на хидрошумчи и мелиорашивни објекти;*

Биолошката рекултивација е продолжување на техничката и претставува надградба во смисол на агробиолошко оспособување на почвата. Основни фактори кои влијаат на успешноста на биолошката екултивација се:

- *конфигурација и положба на одлагалиштето;*
- *карактеристики на одложеништето материјал;*
- *начинот на користење и околниште површини и целиште на превземениште мерки;*
- *условиште за азвиок на распенијата;*
- *климатски карактеристики на областа;*
- *успешноста на техничкиште мерки за рекултивација;*

Старите хидројаловишта на рудникот Саса се рекултивирани на тој начин што прво е засипан земјен материјал од околното земјиште, а потоа е вршено засадување на багреми и сеење на трева. Рекултивацијата е

извршена неплански и нестандардно, без да се формираат сите потребни слоеви. Така, багремот воопшто не успеал, а тревата само делумно. За подобра рекултивација, обично е потребно да се нанесат три слоја: ***глинест изолациски слој; чакалески дренажен слој; плоден хумусен слој;***

За новото хидројаловиште се предвидува за процесот на рекултивација најпрво да се насипат два слоја (чакал и хумус), а потоа да се врши комбинирана биореултивација и оа: засејување со трева на рамниот дел и засадување на багрем на косиот дел, со што ќе се поврати заробеното земјиште, ќе се заштити околното земјиште од аерозагадување и секако ќе се добие простор кој ќе ја разубави планинската панорама.

### ***Мерки за подобрување на стабилноста на хидројаловиштето***

Анализите покажуваат дека низводната косина е градена со постремен наклон во делот на круната, со што во тој дел се дбиваат коефициенти на сигурност помали од дозволените. Поради тоа, за подобрување на стабилноста на хидрјаловиштето, треба да се формира наклон на низводната косина според проектиранот наклон од 1:2.75, со што ќе се отстранат можните последици.

Рetenзионата висина изнесува 1.65 м и е минимално дозволена висина, па за подобрување на стабилноста би требало да се зголеми. Други мерки за подобрување на стабилноста на хидројаловиштето се:

- ***содержината на класса -0.074 mm во материјалот со кој се гради браната да се одрува на проектирана големина до 16,60%;***
- ***при секое надвишување на хидројаловиштето да се изврши анализа на стабилноста на сите приружни објекти: треливен колектор, сбирно-защитниште колектори, главниот отвор и сл.;***
- ***следење на дренажниште води со шезометри;***

### ***Административни мерки***


Во современата светска практика значајно место завземаат административните мерки кои се огледуваат во долгорочна анализа на проблемот, следена од факторот-човек. Овие мерки во суштина се базираат на: ***водење на прецизна документација; избор на соодветен кадар; нужност за обука на кадриште на самото место; документација за итни случаји;***

Водењето на прецизна документација за сите можни промени, како и за стабилната состојба ни овозможува комплетна слика за амиот објект. Соодветниот кадар е прашање на кое исто така се посветува големо внимание.


Благовремено доведување на нови кадри и нивно оспособување низ работата во одредени временски период е нужност за благовремено согледување на вистинската состојба.

Документацијата за итни случаји содржи точни упатства за постапките на раководителот во случај на вонредни промени на објектот и претставува потреба да е застапна кај секој ваков објект.

**ПРЕГЛЕД НА МЕРНИ МЕСТА НА ПРОТЕЧНИТЕ КОЛИЧИНИ И ЗЕМАЊЕ  
НА ПРИМЕРОЦИ НА ВОДА ВО СЛИВОТ НА РЕКА КАМЕНИЧКА**



Распоред на мерните места за следење на квантитативни и квалитетивни карактеристики на површински води во сливот на Каменичка Река и дел од река Брегалница (1-Црвена Река, 2-Козја Река, 3- Дренажна вода, 4- Каменичка Река пред влив во дренажа, 5-Каменичка Река по влив во дренажа, 5'-Каменичка Река во Македонска Каменица, 13-Калиманци - Акумулација, 6- Брегалница под брана)



**РАСПОРЕД НА МЕРНИТЕ МЕСТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИ И  
КВАЛИТАТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОВРшински ВОДИ ВО СЛИВОТ  
НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА (6- БРЕГАЛНИЦА ПОД БРАНА, 7- ЛЕВ КАНАЛ ЗА  
НАВОДНУВАЊЕ, 8- ДЕСЕН КАНАЛ ЗА НАВОДНУВАЊЕ, 9- ЗЛЕТОВИЦА ПРЕД  
ВЛИВ ВО БРЕГАЛНИЦА, 10- БРЕГАЛНИЦА ПО ВЛИВ НА ЗЛЕТОВИЦА, 12-  
БРЕГАЛНИЦА НИЗВОДНО ОД ШТИП, 12- БРЕГАЛНИЦА -УБОГО)**

Стручните служби на рудникот за олово и цинк Саса од Македонска Каменица, согласно на постигнат Договор со доставена техничка задача до Рударско-геолошкиот факултет во Штип, на Катедрата за Минерална технологија, предложи испитувања за можности за искористување на повратните води од јамата или хидројаловиштето на рудникот Саса-Македонска Каменица.

Пред да се започне со испитувањето потребно е да се согледат досегашните сознанија што се однесуваат за оваа проблематика.

Испитувањата од поедини локации на вода од Јамата на рудникот Саса-М.Каменица се дадени во следните табели:

Табела 1. Резултати од испитување во јамиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	ЛОКАЦИИ ВО ЈАМА (Хоризонти)					
	II комунист	II	IVb	VIII	XII	XV
Вкупен сув остаток	1290	1280	1100	200	1400	900
Растворени материји	1270	1250	1065	185	1390	830
Суспендирани материји	20	30	35	15	10	70
$SO_4^{2-}$	560	520	570	35	720	400
pH	3,00	3,20	4,50	4,50	6,50	4,50
<i>Ca</i>	72,50	70,20	130,00	25,00	300,00	110,00
<i>Mg</i>	55,60	36,00	60,00	5,00	55,00	40,00
<i>Na</i>	4,60	3,40	5,00	1,35	3,00	5,00
<i>K</i>	1,75	0,50	0,50	0,50	0,60	0,50
<i>Al</i>	35,50	25,30	15,00	1,70	0,75	7,50
<i>Fe</i>	50,00	15,50	1,00	0,00	0,00	0,30
<i>Mn</i>	25,50	17,50	15,00	3,00	1,00	5,00
<i>Sr</i>	0,20	0,20	0,30	0,05	0,65	0,50
<i>Ba</i>	0,03	0,03	0,02	0,05	0,01	0,02
<i>P</i>	0,20	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02
<i>Zn</i>	120,00	70,60	25,00	8,50	6,50	14,80
<i>Pb</i>	0,50	0,25	0,20	0,10	0,01	0,05
<i>Ni</i>	0,50	0,25	0,20	0,05	0,07	0,07
<i>Cd</i>	1,50	0,50	0,06	0,05	0,04	0,04
<i>Co</i>	0,15	0,06	0,03	0,01	0,01	0,02
<i>Cr</i>	0,03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
<i>As</i>	0,05	0,03	0,00	0,01	0,01	0,01
<i>Ag</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Табела 2. Резултати од испитување во јамиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	ЛОКАЦИИ ВО ЈАМА (Хоризонти)					
	XII комунист	XIV	XV	КУПАТИЛО	КОМПРЕСОР	ТУНЕЛ
Вкупен сув остаток	1295	1280	900	120	180	300
Растворени материји	1270	1250	865	85	130	270
Суспендирани материји	25	30	35	35	50	30
$SO_4^{2-}$	750	590	430	3,5	10	60
pH	7,00	4,60	4,20	5,70	7,05	6,50
<i>Ca</i>	245,50	120,00	100,00	4,80	5,50	75,00
<i>Mg</i>	50,00	55,00	33,00	1,00	1,50	12,00
<i>Na</i>	4,50	7,50	5,70	3,70	2,75	7,50
<i>K</i>	2,20	1,20	0,70	0,50	0,60	1,30
<i>Fe</i>	0,08	0,80	0,70	0,02	0,05	0,01
<i>Mn</i>	0,70	4,50	4,50	0,01	0,02	0,01
<i>Al</i>	1,60	10,20	6,50	0,01	0,10	0,35
<i>P</i>	0,08	0,06	0,02	0,07	0,06	0,06
<i>Sr</i>	0,50	0,30	0,40	0,03	0,03	0,15
<i>Ba</i>	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02	0,03
<i>Zn</i>	7,00	20,15	14,50	0,20	0,01	0,05
<i>Pb</i>	0,01	0,15	0,05	0,00	0,01	0,00
<i>Cd</i>	0,05	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00
<i>Ni</i>	0,05	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00
<i>Cu</i>	0,00	0,08	0,01	0,01	0,00	0,00
<i>Cr</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Co</i>	0,00	0,03	0,02	0,00	0,01	0,01
<i>As</i>	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
<i>Ag</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Досегашните сознанија за површинските води кои истекуваат од поедини реки (Црвена Река, Козја Река, Каменичка Река), а исто така езерото Калиманци или создадениот кратер во флотациско јаловиште на рудникот Саса-Македонска Каменица, покажуваат вредности за: *арошок, висинска боја, машносост, pH, редокс потенцијал или електропроводливосост, односно за одредување на перманганатни индекс, концентрација на амоњак, нитризи, нитрати или сулфати.*

Според добиените вредности хемиската потрошувачка на кислород определена со перманганатната метода скоро сите води припаѓаат на I класа, освен водите во езерото или акумулацијата Калиманци. Концентрацијата на нитритите или нитратите е исто во сите примероци, што укажува на загадување од евентуални комунални дејности. Спротивно на овие констатации, однесувањето на концентрацијата на сулфатите е повисока во пробите од спомнатите реки околу Флотацијата на Рудникот Саса, па се до градот Македонска Каменица, кое доаѓа поради растворавање на сулфатните или сулфидните рудни минерали присутни во рудата, концентратите или јаловината-истекот од погонот Флотација.

Посебна треба да се споменат концентрациите на тешки метали или цијаниди кои со испитување се докажало дека тие потекнуваат од околината на рудникот, па се до градот Македонска Каменица преку

Каменичка Река, а имаат висока концентрација за одредени тешки метали, пред се **манган, цинк, цадмиум, олово, никел или бакар**.

Табела 3. Резултати од определувањето на промените, матноста, pH, редокс и потенцијалот на електропроводливоста на примероците од испитувани води

Р. бр.	МЕРНО МЕСТО	Протек Q m <sup>3</sup> /s	Вистинска боја	Матност		pH	Редокс потенц. mV	Спровод ливост μS/cm
				mg/l SiO <sub>2</sub>	NTU			
1	2	4	5	6		7	8	9
	МДК – I класа		<15		<0,5	6,5-8,5		
	МДК – II класа		15-25		0,5-1,0	6,5-6,3		
	МДК – III класа		26-40		1,1-3,0	6,3-6,0		
	МДК – IV класа		>40		>3,0	6,0-5,3		
1	Црвена Река	0,128	5,0	3,0	0,0	6,50	-39	88
		0,125	2,5	15	3,0	7,07	-26	192
		0,148	2,5	7,5	4,0	7,44	-46	185
2	Козја Река	0,103	5,0	2,5	16,0	7,03	-70	841
		0,045	2,5	10	24,0	6,83	-7	833
		0,108	2,5	5,0	25,0	6,84	-12	837
3	Дренажна вода	0,005	2,5	2,5	0,0	7,10	-74	861
		0,004	2,5	10	1,0	6,79	-9	861
		0,004	2,5	7,5	1,0	6,87	-14	800
4	Каменичка Р. пред влив во дренажа	0,235	5,0	2,5	46,0	9,40	-206	458
		0,190	5	12,5	10,0	7,07	-27	423
		0,192	2,5	7,5	9,0	7,13	-29	420
5	Каменичка Р. по влив во дренажа	0,294	2,5	2,5	18,0	9,65	-221	460
		0,209	5	15	14,0	7,27	-38	428
		0,204	2,5	7,5	9,0	7,23	-35	418
6	Каменичка Р., Мак.Каменица	0,428	2,5	2,5	0,0	8,22	-139	421
		0,361	5	10	6,0	8,03	-82	422
		0,384	5	7,5	19,0	8,39	-102	399
7	Калиманци - акумулација	-	2,5	1,0	0,0	8,92	-180	248
		/	5	2,5	3,0	7,67	-62	272
		/	5	2,5	4,0	7,66	-60	277

Табела 4. Резултати од определувањето на терманганатниот индекс, концентрацијата и пропекот на амонијак, нитрити, нитрати и сулфати во примероците од испитувањето води

Р. бр.	Мерно месето	Перманганатен индекс, Ir		Азот Амонијак		Азот Нитрити		Азот Нитрати		Сулфати	
		mg/l O <sub>2</sub>	g/s O <sub>2</sub>	mg/l N	g/s N	mg/l N	g/s N	mg/l N	g/s N	mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	g/s SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
1	2	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	14a
	МДК – I класа	<2,5				0,01		10			
	МДК – II класа	2,51-5,00				0,01		10			
	МДК – III класа	5,01-10,0				0,5		15			
	МДК – III-IV класа	10-20				0,5		15			
1	Црвена Река	1,60	0,205	0,1394	0,018	0,0017	0,0002	0,1595	0,0204	29,4	3,76
		1,03	0,129	0,0194	0,002	0,0008	0,0001	0,1353	0,0169	59,9	7,49
		1,39	0,206	0,0280	0,004	0,0024	0,0004	0,1509	0,0223	71,6	10,60
2	Козја Река	1,20	0,124	0,0343	0,004	0,0013	0,0001	0,2593	0,0267	485,9	50,05
		0,69	0,031	0,0125	0,001	0,0007	0,0000	0,1942	0,0087	352,3	15,85
		1,14	0,123	0,0024	0,000	0,0022	0,0002	0,2011	0,0217	385,2	41,60
3	Дренажна вода	1,36	0,006	0,0739	0,000	0,0100	0,0000	0,3485	0,0016	428,9	1,97
		0,69	0,003	0,0251	0,000	0,0064	0,0000	0,2451	0,0010	288,5	1,15
		0,82	0,003	0,0280	0,000	0,0056	0,0000	0,3183	0,0013	296,4	1,19
4	Каменичка Р. пред влив в дренажа	4,16	0,978	0,1146	0,027	0,0051	0,0012	0,6995	0,1644	133,9	31,47
		0,85	0,162	0,0117	0,002	0,0010	0,0002	0,2110	0,0401	185,7	35,28
		1,14	0,219	0,0382	0,007	0,0046	0,0009	0,2052	0,0394	144,9	27,82
5	Каменичка Р. по влив в дренажа	2,24	0,659	0,0620	0,018	0,0019	0,0006	0,2741	0,0806	167,4	49,22
		1,28	0,268	0,0129	0,003	0,0026	0,0005	0,2746	0,0574	197,3	41,24
		1,31	0,267	0,0335	0,007	0,0041	0,0008	0,2349	0,0479	165,6	33,78
6	Каменичка Р. – Мак. Каменица	1,60	0,685	0,1036	0,044	0,0026	0,0011	0,2380	0,1019	121,3	51,92
		1,28	0,462	0,0122	0,004	0,0028	0,0010	0,2831	0,1022	123,3	44,51
		1,69	0,649	0,0532	0,020	0,0070	0,0027	0,2185	0,0839	113,9	43,74
7	Калиманди - акумулација	3,44		0,0717		0,0007		0,0958		48,9	
		2,66		0,0312		0,0068		0,1283		39,6	
		2,60		0,0198		0,0061		0,2636		54,4	

Табела 5. Резултати од определувањето на концентрацијата и пропекот на железо, манган, олово, цинк и кадмиум во примероците од испитувањите води

		Протек, Q/m <sup>3</sup> /s	µg/l Fe	mg/s Fe	µg/l Mn	mg/s Mn	µg/l Pb	mg/s Pb	µg/l Zn	mg/s Zn	µg/l Cd	mg/s Cd
1		4	15	15a	16	16a	17	17a	17	17a	17	17a
	<b>МДК – I-II класа</b>		<b>300</b>		<b>50</b>		<b>10</b>		<b>100</b>		<b>0,1</b>	
	<b>МДК – III-IV класа</b>		<b>1000</b>		<b>1000</b>		<b>30</b>		<b>200</b>		<b>10</b>	
1	Црвена Река	0,128	3,0	0,38	56,0	7,17	0,0	0,00	130,0	16,64	0,103	0,013
		0,128	7,0	0,90	55,0	7,04	2,9	0,36	88,5	11,33	1,298	0,166
		0,148	54,0	7,99	50,0	7,40	3,0	0,44	178,9	26,48	1,405	0,208
2	Козја Река	0,103	0,0	0,00	3360	346,1	24,1	2,48	11785	1214	1,250	0,129
		0,103	32,0	3,30	4090	421,3	36,0	3,71	8453	870,6	94,43	9,726
		0,108	117,0	12,64	4530	489,2	26,8	2,89	12110	1308	65,40	7,063
3	Дренажна вода	0,005	6,0	0,03	3580	16,47	1,1	0,00	155,0	0,71	2,317	0,011
		0,005	21,0	0,10	3530	16,24	37,4	0,17	78,0	0,36	11,43	0,053
		0,004	31,0	0,12	2840	11,36	17,8	0,07	120,7	0,48	11,14	0,045
4	Каменичка Р. пред влив во дренажа	0,235	0,0	0,00	120,0	28,20	13,0	3,06	36,4	8,55	0,051	0,012
		0,235	17,0	4,00	1140	267,9	45,6	10,72	3044	715,3	22,18	5,212
		0,192	58,0	11,14	1050	201,6	107,0	20,54	3317	636,9	21,85	4,195
5	Каменичка Р. по влив во дренажа	0,294	105,0	30,87	37,0	10,88	17,6	5,17	14,0	4,12	0,089	0,026
		0,294	24,0	7,06	1430	420,4	43,7	12,85	2201	647,1	18,80	5,527
		0,204	68,0	13,87	1290	263,2	112,1	22,87	3081	628,5	22,31	4,551
6	Каменичка – М. Каменица	0,428	124,0	53,07	255,0	109,1	0,1	0,03	230,7	98,74	0,078	0,033
		0,428	84,0	35,95	485,0	207,6	12,4	5,29	287,9	123,2	3,139	1,343
		0,384	149,0	57,22	413,0	158,6	9,7	3,72	200,9	77,15	2,703	1,038
7	Калиманци – акум.	/	0,0		0,0		2,8		3,4		0,001	
		/	12,0		26,0		5,3		3,7		0,254	
		/	64,0		19,0		3,1		16,4		0,146	

Табела 6. Резултати од определувањето на концентрацијата и прашекот на хром, никел, кобалит, бакар и цијаниди во примероците од исушувањето води

	Мерно место	$\mu\text{g/l}$ Cr	$\text{mg/s}$ Cr	$\mu\text{g/l}$ Ni	$\text{mg/s}$ Ni	$\mu\text{g/l}$ Co	$\text{mg/s}$ Co	$\mu\text{g/l}$ Cu	$\text{mg/s}$ Cu	$\text{mg/l}$ CN
1		17	17a	17	17a	17	17a	17	17a	17
	<b>МДК – I-II класа</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>100</b>		<b>10</b>		<b>1</b>
	<b>МДК – III-IV класа</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>2000</b>		<b>50</b>		<b>100</b>
1	Црвена Река	0,00	0,000	2,45	0,314	2,35	0,301	3,77	0,483	<DL
		0,54	0,069	2,57	0,329	4,60	0,589	6,67	0,854	< LDL
		6,07	0,898	0,73	0,108	1,51	0,223	9,06	1,341	0,000
2	Козја Река	0,00	0,000	89,21	9,189	22,52	2,320	17,53	1,806	<DL
		0,59	0,061	101,15	10,418	18,60	1,916	38,86	4,003	< LDL
		0,00	0,000	41,20	4,450	18,75	2,025	36,50	3,942	< LDL
3	Дренажна вода	0,00	0,000	7,01	0,032	0,08	0,000	4,71	0,022	<DL
		0,74	0,003	5,38	0,025	2,70	0,012	6,20	0,029	< LDL
		0,06	0,000	1,12	0,004	1,37	0,005	3,02	0,012	< LDL
4	Каменичка Р. пред влив в дренажа	2,72	0,639	2,65	0,623	0,00	0,000	0,50	0,118	<DL
		1,57	0,369	47,10	11,069	6,20	1,457	119,00	27,965	< LDL
		0,00	0,000	110,00	21,120	6,18	1,187	64,50	12,384	< LDL
5	Каменичка по влив в дренажа	3,45	1,014	3,14	0,923	0,14	0,041	1,18	0,347	<DL
		1,15	0,338	39,60	11,642	5,30	1,558	109,50	32,193	< LDL
		1,67	0,341	96,50	19,686	5,66	1,155	78,20	15,953	< LDL
6	Македонска Каменица	1,17	0,501	1,56	0,668	0,55	0,235	2,05	0,877	<DL
		0,16	0,068	7,12	3,047	1,80	0,770	3,12	1,335	< LDL
		0,00	0,000	1,51	0,580	0,53	0,204	6,81	2,615	< LDL
7	Калиманци - езеро	0,00		0,72		0,66		2,14		<DL
		0,42		2,42		0,50		2,79		< LDL
		0,00		0,87		0,05		5,15		< LDL

**ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОБИ ЗЕМЕНИ ОД ХИДРОЈАЛОВИШТЕ НА РУДНИКОТ САСА**

Табела 7. Резултат од испитување во хидројаловиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	<b>ЛОКАЦИИ ВО ХИДРОЈАЛОВИШТЕ (ПРОБИ)</b>					ЗАБЕЛЕШКА
	1	2	3	4	5	
Вкупен сув остаток	290	280	200	200	300	
Растворени материји	270	250	165	185	250	
Суспендирани материји	20	30	35	15	50	
$SO_4^{2-}$	60	20	50	50	50	
pH	8,00	7,20	7,50	7,50	7,50	
<i>Ca</i>	132,60	141,70	149,80	140,50	155,90	
<i>Mg</i>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,55	
<i>Na</i>	24,60	23,90	25,50	26,35	24,40	
<i>K</i>	10,50	11,10	0,50	0,50	0,60	
<i>Al</i>	0,99	0,79	0,75	0,88	0,75	
<i>Fe</i>	0,06	0,05	0,08	0,06	0,07	
<i>Mn</i>	0,004	0,003	0,004	0,002	0,004	
<i>Zn</i>	0,020	0,017	0,019	0,019	0,022	
<i>Pb</i>	0,20	0,25	0,27	0,25	0,26	
<i>Ni</i>	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	
<i>Cd</i>	0,0025	0,001	0,001	0,0015	0,001	
<i>Co</i>	0,003	0,004	0,006	0,005	0,002	
<i>Cr</i>	0,006	0,002	0,0007	0,004	0,006	
<i>Ag</i>	0,005	0,007	0,005	0,017	0,015	
<i>Cu</i>						

Табела 8. Резултат од испитување во хидројаловиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	<b>ЛОКАЦИИ ВО ХИДРОЈАЛОВИШТЕ (ПРОБИ)</b>					ЗАБЕЛЕШКА
	1	2	3	4	5	
Вкупен сув остаток	200	250	200	200	260	
Растворени материји	170	200	185	150	230	
Суспендирани материји	30	50	15	50	30	
$SO_4^{2-}$	20	20	30	30	20	
pH	7,50	8,20	7,50	7,50	7,50	
<i>Ca</i>	130,10	160,70	155,80	147,90	145,10	
<i>Mg</i>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
<i>Na</i>	24,60	25,90	25,50	25,50	24,90	
<i>K</i>	5,50	7,10	5,50	5,50	4,60	
<i>Al</i>	0,75	0,75	0,75	0,80	0,75	
<i>Fe</i>	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	
<i>Mn</i>	0,004	0,003	0,004	0,003	0,004	
<i>Zn</i>	0,020	0,020	0,020	0,020	0,022	
<i>Pb</i>	0,25	0,25	0,27	0,25	0,26	
<i>Ni</i>	0,006	0,006	0,005	0,006	0,005	
<i>Cd</i>	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
<i>Co</i>	0,005	0,004	0,006	0,005	0,005	
<i>Cr</i>	0,006	0,005	0,005	0,004	0,006	
<i>Ag</i>	0,005	0,007	0,005	0,007	0,005	
<i>Cu</i>						

**ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОБИ ЗЕМЕНИ ОД ЈАМА НА РУДНИКОТ  
САСА**

Табела 9. Резултат од испитување во јамиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	<b>ЛОКАЦИИ ВО ЈАМИ (ПРОБИ)</b>					ЗАБЕЛЕШКА
	1	2	3	4	5	
Вкупен сув остаток	1290	1280	1200	1200	1300	
Растворени материји	1270	1250	1165	1850	1250	
Суспендирани материји	20	30	35	50	50	
$SO_4^{2-}$	560	520	570	530	520	
pH	5,00	4,20	4,50	4,50	6,50	
<i>Ca</i>	174,50	172,50	163,70	161,30	195,90	
<i>Mg</i>	42,50	40,50	41,10	45,20	45,05	
<i>Na</i>	7,60	7,90	7,00	7,35	7,40	
<i>K</i>	3,85	3,10	3,30	3,50	2,95	
<i>Al</i>	0,15	0,14	0,09	0,068	0,05	
<i>Fe</i>	0,16	0,07	0,20	0,16	0,19	
<i>Mn</i>	3,53	3,50	3,30	3,80	4,30	
<i>Zn</i>	1,60	1,40	1,50	1,55	2,20	
<i>Pb</i>	0,45	0,30	0,29	0,25	0,54	
<i>Ni</i>	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	
<i>Cd</i>	0,015	0,013	0,017	0,018	0,018	
<i>Co</i>	0,005	0,006	0,004	0,007	0,007	
<i>Cr</i>	0,006	0,0025	0,0006	0,003	0,003	
<i>Ag</i>	0,002	0,011	0,003	0,0085	0,0085	

Табела 10. Резултат од испитување во јамиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	<b>ЛОКАЦИИ ВО ЈАМИ (ПРОБИ)</b>					ЗАБЕЛЕШКА
	1	2	3	4	5	
Вкупен сув остаток	1320	1280	1250	1300	1300	
Растворени материји	1300	1250	1215	1250	1250	
Суспендирани материји	20	30	35	50	50	
$SO_4^{2-}$	560	520	570	530	520	
pH	5,00	4,20	4,50	4,50	6,50	
<i>Ca</i>	182,50	182,50	170,70	180,00	178,20	
<i>Mg</i>	47,10	42,50	44,10	45,20	45,50	
<i>Na</i>	7,90	7,90	7,60	7,50	7,40	
<i>K</i>	3,90	3,70	3,30	3,50	3,90	
<i>Al</i>	0,05	0,10	0,09	0,08	0,08	
<i>Fe</i>	0,45	0,20	0,20	0,35	0,25	
<i>Mn</i>	4,00	3,50	3,80	3,80	4,00	
<i>Zn</i>	2,00	1,90	1,70	1,80	2,20	
<i>Pb</i>	0,55	0,50	0,40	0,45	0,54	
<i>Ni</i>	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	
<i>Cd</i>	0,020	0,020	0,020	0,018	0,020	
<i>Co</i>	0,008	0,006	0,006	0,007	0,007	
<i>Cr</i>	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	
<i>Ag</i>	0,010	0,010	0,010	0,0085	0,0085	

## Прилог - 1

### (1) Стандарди за животната средина во Македонија

*a. Стандарди за квалитетот на водите: Максимално дозволени концентрации (MAC: Тешки метали) за водите:*

Елементи	Класификација на води и концентрација ( $\mu g/L$ ) <sup>*1</sup>		
	I-II	III-IV	V
Al	1500	1500	> 1500
Sb	30	50	> 50
As	30	50	> 50
Cu	10	50	> 50
Ba	1000	4000	> 4000
Be	0.2	1	> 1
Bi	50	50	> 50
Zn	100	200	> 200
Cd	10	10	> 10
Co	100	2000	> 2000
Se	100	500	> 500
Cr	50	100	> 100
Cr <sup>6+</sup>	10	50	> 50
Mn	50	1000	> 1000
Mo	500	500	> 500
Ni	50	100	> 100
Pb	10	30	> 30
Pd	2	20	> 20
Ag	2	20	> 20
Ta	3	30	> 30
Ti	100	100	> 100
V	100	200	> 200
Total-Hg	0.2	1	> 1

(Извадок од “Регулатива за класификација на води, Службен весник бр.18-99”)

*б. Максимални вредности на тешки метали во прехранбени производи:*

Култури	Pb (mg/kg)
Зеленчук	0.1
Зелен зеленчук и печурки	0.2
Овошје	0.1
Јагоди и други мали овошки	0.2

Култури	Cd (mg/kg)
Култури	0.1
Пченица и ориз	0.2
Зрна од сија	0.2
Зеленчук и овошје	0.05
Зелен зеленчук, целер, коренест зеленчук и компир	0.2
Зеленчук, коренест зеленчук и компир, освен целер	0.1

(Извадок од “Земјоделски стандарди за продукти”, 2005,МЗШБ)

\*1 Класификација на води:

класа I: Се употребува за пиење.

Класа II: Се употребува за капење и рекреација, водени спортиви, рибници, пиење и производство на прехранбени продукти.

Класа III: Се употребува за наводнување и индустрија и таму каде што нема потреба од вода со квалитет еднаков на оној на водата за пиење.

Класа IV: Само за ограничена употреба по процесирање.

Класа V: Не е за никаква употреба.

**(2) Споредба на стандардите за животна средина за почви и подземни води во секоја земја одделно**

- Поважни земји од ЕУ (Холандија и Германија)
- САД
- Јапонија

Метален елемент	Холандија		Германија		САД	Јапонија	
	Содржина mg/kg	GW*1 Mg/L	Содржина mg/kg	GW*1 Mg/L	F/T*2 Mg/L	Содржина mg/kg	Растворливост*5 Mg/L
Cd	0.8	0.0004	10	0.01	0.005	150	0.01
Pb	85	0.015	200	0.2	0	150	0.01
Cr <sup>6+</sup>	-	-	-	-	-	250	0.05
As	29	-	25	0.06	0	150	0.01
Hg	0.3	0.00005	10	0.02	0.002*3	15	0.0005
Se	-	-	-	-	0.05	150	0.01
Ba	200	0.05	-	-	-	-	-
T-Cr	100	0.001	200	0.15	0.1	-	-
Co	20	0.02	-	-	-	-	-
Cu	36	0.015	-	0.3	1.3	125*4	-
Mo	10	0.005	-	-	-	-	-
Ni	35	0.015	70	0.2	-	-	-
Zn	140	0.065	-	0.6	-	-	-

\*1: Подземни води

\*2: Крајна цел за стандардите за животна средина за вода за пиење

\*3: Неоргански

\*4: Ограничување на земјоделско земјиште

\*5: Вредност за растворливост

# **Трејман на ошадниште води од јосстројкиште за прирема на минерални сировини**


## **Извори и карактеристики на ошадниште води**

Индустриските отпадни води настанати при припремата на минералните сировини потекнуваат од многубројните процеси во кои водата е неопходна. Во сите фази во кои водата доаѓа во допир со сировината или продуктот на производството, таа излегува од процесот помалку или повеќе загадена. Степенот на загадување, како и количината на употребената вода, карактеристични се за секој поединечен процес на производство и за секоја постројка, дури и во случаите кога се работи за идентични процеси. Степенот на загадување и количината на отпадните води зависат, на прво место, од особините на третираната минерална сировина, потоа од усовршеноста на технолошкиот процес и опремата, но и од работните навики и дисциплината на луѓето кои го водат тој процес. По квалитетот, отпадните води од постројките за П.М.С., покрај големите разлики во степенот на загаденоста од поедините погони, имаат и извесни сличности. Скоро во сите отпадни води од погоните за П.М.С. проблем се суспендирани материји, јоните на тешките метали, слабо базните до базни pH реакции, бојата, мирисот, флотациските реагенски, фенолите и др.

## **Прочистување на отпадните води**

Основаната цел на обработката на секоја отпадна вода е нејзино потполно ослободување од несаканите компоненти-загадувачи, чии димензии се движат во многу широки граници од еноставни јони до големи парчиња. Оваа цел се остварува со примена на еден или повеќе основни процеси на обработка кои можат да бидат физички, хемиски и биолошки и ја сочинуваат линијата на обработка. Линиите на обработка кои е потребно да се применат да би се остварила крајната цел-прочистување до одреден степен, го сочинуваат системот за обработка, односно обновувањето на квалитетот на водата. Секоја линија во системот наменета е за реализација на одреден ефект. Редоследот на линиите на обработка внатре во системот е посебно значаен и со многу мали исклучоци секогаш ист. Како што е значаен редоследот на линиите на обработка внатре во системот, исто така е значаен и редоследот на основните процеси внатре во секоја линија на обработка.

На сликата 1 прикажан е еден современ систем за обработка на отпадни води.



Сл.1 Слика за обработка на отпадни води

### Механички методи

Седиментација претставува отстранување на честиците од суспензијата со гравитациско таложење. Базените за седиментација можат да бидат таложници или згуснувачи. До колку главна цел е да се добие отпадна вода со мала количина на суспендиран цврст материјал, уредите се обично нарекуваат таложници. Доколку задачата на уредот е концентрација на цврстиот дел од суспензијата, тогаш се нарекуваат згуснувачи. Термините таложник или згуснувач се често вкрстуваат во описот на процесот за прочиствување на водите.


Во случај на лошо и споро природно таложење се применуваат коагулатори, кои претставуваат забрзувачи на таложењето на ситните честички. Коагулаторите се исто така погодни за интензивирање на создавањето на талог. Избиструвањето на отпадните води може да се подобри со употребата на флокуланти.

Флотацијата користи гасни меури за зголемување на способноста за одржување на цврстите суспендирани материји на површината. Гасните меури заедно со суспендираните материји сочинуваат агрегат кој има помала густина од водата. Примената на флотацијата посебно е успешна кај лебдечкиот мил кој има густината блиска на водата. Воздушните меури можат да се добијат на повеќе начини. Во флотациите со дисперзирање на воздухот настануваат меури при механичката работа на роторот кога се создава подпритисок. Големината на воздушните меури, кои се формираат на таков начин, обично е доволна за успешно флотирање. Вакуумската флотација подразбира ослободување на растворен воздух во вода на еден bar притисок со воведување во вакуум. Технички оваа метода не е многу успешна поради малата количина на воздух кој се растворува при низок притисок. Во практика на процесите на


прочистување на отпадните води најчесто се користи флотација со растворен воздух под висок притисок, кога покрај соодветната количина на воздух, после декомпресијата, се добиваат воздушни меури со големина 30 до 120  $\mu\text{m}$ .

Принципиељно разликуваме два система на флотација и тоа со и без рециркулациона вода. Главните компоненти на овие процеси се компресор или дувалка (може и ејектор), ретензионен сад и флотациска келија. Разликата помеѓу овие два системи е во тоа што кога се работи без рециркулација на вода, воздухот се растворува директно во отпадните води, а кога се работи со рециркулација, воздухот се растворува во рециркулираната вода, која после собирањето во ретензиониот сад се меша со отпадната вода пред флотациската келија.

На сликите 2 и 3 се прикажани шеми на флотирање со растворен воздух без и со рециркулација.



Сл.2 шема на флотирање со растворен воздух без рециркулација



Сл.3 шема на флотирање со растворен воздух со рециркулација

### **Хемиски методи**

Во постројките за П.М.С. најмногу се распространети хемиските методи на прочистување со примена на гасена вар, варовник, хлорна вар, калциум хипохлорид, хлор, сулфати на железото и други хемиски материји.

Прочистувањето на отпадните води од јоните на тешките метали како што се: никел, бакар, цинк, олово, кадмиум, може да се оствари со нивно таложење во вид на тешко растворливи соединенија во водата.

Јоните на бакарот се преведуваат во хидроксид  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  или во бакар хидрокарбонат  $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ . За ефикасно таложење на јоните на

бакарот неопходно е истовремено присуство на хидроксилни и карбонатни јони во растворот. Реагенсот кој ги дава овие два вида наведени јони е недопечена вар која содржи  $\text{CaO}$  и  $\text{CaCO}_3$ .

Отпадните води кои содржат јони на цинк, исто така можат да се прочистат со вар. При тоа потребно е да се земе во предвид дека најдобро таложење на хидроксидот на цинкот се остварува при pH 8-9.

Базниот карбонат на оловото  $\text{Pb}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$  во водата практично не се растворува. Прочистувањето од јоните на оловото обично се остварува со варовник или недопечен долмит. Меѓутоа, ако во отпадната вода заедно се присутни јони на бакар и цинк, предност се дава на употреба на недопечен варовник (pH 8-9).

Хемиското почиствување со вар може да биде заменето со операција на избистрување. Присуството на цврста фаза допринесува за подобро таложење на тешките метали.

Големо значење има прочистувањето на отпадните води од цијанидите, кои се многу отровни. Во отпадните води од постројките за флотирање можат да се најдат и прости растворливи цијанидни јони  $\text{CN}^-$ , прости и нерастворливи цијаниди на бакарот  $\text{CuCN}$ , комплексни растворливи цијаниди на бакарот и цинкот, повеќето во облик на јони  $[\text{Cu}(\text{CN})_9]^{2-}$  и  $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ .

Практично, во отпадните води од флотациските постројки, сите можни облици на јони на тешките метали и цијаниди истовремено не се присутни. Во случај на вишок на слободен цијанид (најраспространет случај), слободните катјони на бакарот или цинкот не се присутни, па во овој случај металите се врзани во облик на комплексни анјони. Во случај на вишок на катјони на бакар или цинк слободните цијаниди не се присутни.

Прочистувањето на отпадните води од цијанидите во флотациските постројки, главно се спроведува со реагенска метода. Најширока примена наоѓа хлорната вар ( $\text{CaOCl}_2$ ). Исто така, може да се користи и калциум хипохлорит ( $\text{CaOCl}$ ). Во последно време нашол примена течниот хлор. Како резултат на прочистувањето со хлорна вар, натриум хипохлорит или течен хлор, цијанидите потполно се распаѓаат, а јоните на тешките метали се таложат во облик на тешко растворливи соединенија. При оксидацијата со хлорна вар или со калциум хипохлорит како основен реагенс се јавува јон на хипохлорит  $\text{OCl}^-$ . На еден грамјон  $\text{OCl}^-$  одговараат два граматоми на таканаречениот “активен хлор”. Под терминот “активен хлор” се подразбира вкупната содржина на слободен хлор  $\text{Cl}_2$ , хипохлореста киселина и јони на хипохлоритот  $\text{OCl}^-$  во водата (соодносот на количините на овие материји зависи од pH вредноста на водата).

Исто така познат е начинот на прочистување на отпадните води со содржина на цијаниди заснован на претворањето на отровните, прости и комплексни цијаниди, во нерастворливи цијаниди на железото. Во овој случај како реагенс се користи феросулфат, во смеса со гасена вар. Треба да се има предвид дека при ова се создава обемен талог (до 30% во однос на исчистената вода). Освен ова, како битен недостаток на прочистувањето на водите со содржина на цијаниди со помош на феросулфат, се јавува ситуација да групата  $\text{CN}^-$  останува неразорена,

поради што при одредени услови повторно може да се создаде отровен прост растворлив цијанид.

Во некои отпадни води во флотациските постројки се наоѓаат и роданиди (CNS). Исто како и цијанидите и овие се оксидираат со активен хлор. Потполна оксидација на роданидот најдобро се спроведува при pH 10 – 12. Активниот хлор е погоден за разорување на ксантогенатите и дитиофосфатите кои се наоѓаат во отпадните води.

Ксантогенатите се оксидираат со активен хлор до сулфати. Дитиофосфатите (аерофлоти) се оксидираат со активен хлор образувајќи ортофосфорна киселина.

Сулфидите потполно се оксидираат со “активен хлор”. Се препорачува да се користи овој начин во случаите кога хлорната вар или течниот хлор се применуваат за прочистување од други примеси (цијаниди, ксантогенати и т.н.). Потполно прочистување на отпадните води се постигнува исто така и со 10% раствор на феросулфат. При тоа во водата се создава нерастворлив талог на железен сулфид ( $FeS$ ). Издвојувањето, извршено истовремено со хидролизата на ферохидроксидот ( $Fe(OH)_2$ ), ја подобрува коагулацијата на талогот.

Фенолот и крезолот многу потешко се оксидираат со активен хлор. За да се избегне издвојувањето на непријатен хлорофенолен мирис, потребно е строго да се одржуваат следните услови на оксидација: pH вредноста мора да биде во интервалот 7.2 - 8.0, а потрошувачката на активен хлор треба да биде 89 грама хлор на еден грам фенол, така да потполното прочистување на поголеми количини на отпадни води од фенол и крезол (дозволената концентрација во водата од водитеците изнесува  $0.001 \text{ mg/l}$ ) е отежнато, затоа, наместо овие реагенси, се користат помалку токсични.

Доколку активниот хлор се користи во облик на хлорна вар или калциум хипохлорит, тогаш, паралелно со оксидацијата, доаѓа до намалување на концентрацијата на масни киселини во отпадните води бидејќи истите преоѓаат во тешкорастворливи соли на калциумот. При ова јоните на тешките метали се таложат во облик на базични карбонати или хидроксиди. Во отпадните води, прочистени со хлорна вар или калциум хипохлорит, концентрацијата на бакар, олово и цинк, после одстојувањето, обично не се зголемува преку дозволените гранични норми.

Потрошувачката на активен хлор зависи од местото на прочистување. Така на пример, во построение за олово и цинк при додавање на хлорна вар во пулпата, потрошувачката на активен хлор е приближно три пати поголема отколку при неговото додавање во избистрена вода (после јаловиштето).

Потрошувачката на активен хлор се одредува преку содржината на сите примеси кои се подложуваат на оксидација во отпадната вода или пулпа.

При прочистувањето на отпадните води од цијаниди и други оксидирачки материји, течниот хлор во базична средина, практично, дава исти резултати како и хлорната вар.

За потполно прочистување од цијаниди и други оксидирачки материји со помош на хлорна вар, хипохлорит или со хлорна вода, потребно е неколку пати повеќе активен хлор во однос на теоретски потребната

количина. После прочистувањето се создава потреба од дехлоризација, поточно од отстранување на преостанатата количина на активен хлор. Овој процес постепено се остварува на јаловиштето. Траењето на оваа операција се одредува експериментално и зависи од хемискиот состав на отпадната вода и атмосферските услови на подрачјето во кое е сместена флотациската постројка. Во поголемиот број на случаи, при користење на повратна вода во флотацијата, штетна е зголемената концентрација на јони од хлор, кои се образуваат при прочистувањето со хлорна вар или хлор.

Извршени се повеќе испитувања на прочистување на отпадните води со озон  $O_3$ , кој има висок оксидационен потенцијал. Озонот ги разорува простите и комплексните цијаниди. Озонот, исто така, може да се примени за прочистување од флотациските пенливци, површински активни материји и некои други оксидирачки соединенија кои се наоѓаат во отпадните води на флотациските построенија. Споредувајќи го со хлорната вар или течниот хлор, озонот има голема предност, бидејќи не се создаваат хлориди и нема потреба од дехлорирање.

Позната е и електрохемиска метода за прочистување на отпадните води од цијанидите. При електролизата како резултат на анодните реакции се образува оксиден цијанид (прост или сложен).

За прочистување на поголеми количини на отпадни води од флотациските постројки, озонизацијата и електрохемиските методи на оксидација во индустриски размери не се применува.

Во последно време се разработува и испитува можноста за прочистување на отпадните води, од штетни примеси посебно од цијаниди, со методата на јоноизменувач. Анјоните на сложените цијаниди на бакарот, цинкот и златото, се впиваат (физичка апсорпција) со анјонити, на пр. анјонит AV17. При селективното издвојување се добиваат раствори на соодветни соли на металите. Шемата на прочистувањето на отпадните води и регенерацијата на металите е доста сложена. Ова прочистување со помош на јоноизменувачи најперспективно е во постројките за концентрација на злато, волфрам и молибден.

Од арсенот, кој се обично наоѓа во отпадните води во анјонска состојба во вид на тиосоединенија, прочистувањето до санитарни норми ( $0,05 \text{ mg/l}$ ) се изведува со феросулфат при  $\text{pH } 8\text{-}9$ .

## ***Биолошки методи***

Биолошко прочистување на отпадните води обично се врши после механичкото и хемиското прочистување, односно во случаите кога овие две постапки не можат да го дадат бараниот степен на чистота на флуентите кои се испуштаат во водитеците.

Поимот биолошко прочистување опфаќа многубројни и сложени биохемиски процеси кои водат кон потполно отстранување на загадувањето на отпадните води со помош на дејството на одредени групи микроорганизми. Биолошкото прочистување на отпадните води опфаќа низа на различни постапки кои им овозможуваат на микроорганизмите да дејствуваат на органското загадување. Најчесто користени постапки се со

помош на: активен мил, биолошки филтри, аерациони лагуни, стабилизациони базени без аерација, анаеробни реактори и др.

Активниот мил најчесто се применува во модерните постројки за прочистување на отпадните води, бидејќи се постигнува поголема брзина на разложување. Активниот мил е маса која ја сочинуваат милијарди микроскопски живи суштества. Составот на активниот мил е многу различен и многу сложен. Тој се развива во водената средина и се подвргнува на специјални физички услови како што се мешање и рециркулација. Бојата и длабочината на водата се ограничувачки услови за развој на виши облици на организми во активниот мил, па основните облици на живот, во активниот мил, воглавно ги претставуваат пониските облици на флора и бактерии.

Степенот на загаденоста на некои отпадни води се одредува преку биохемиската потрошувачка на кислород ( $\text{BPK}_5$ ) и содржината на честиците кои во неа се наоѓаат. Контактот на отпадните води со активниот мил треба да доведе до смалување на наведените елементи. Честиците се елиминираат со апсорпција и флокулација. Еден дел од растворените органски материји се отстранува со апсорбција и се задржува во ќелиите на микроорганизмите во облик на резери на храна. Остатокот од органските материји прогресивно се елеминира во текот на аерацијата на отпадните води. Во овој процес микроорганизмите, делумно или потполно, ги разградуваат органските материји до  $\text{CO}_2$  и  $\text{H}_2\text{O}$ , а делумно се претвараат во мил кој се таложи. Степенот на смалување на  $\text{BPK}_5$ , после почетната апсорпција, зависи од концентрацијата на активен мил во зоната на аерација. Тоа значи дека за биолошкото прочистување основен чинител е биомасата присутна во аерациониот базен, па за проектирање на овој систем е битен односот помеѓу органското загадување и масата на микроорганизми.

За да се пристапи кон проектирање на уреди за прочистување со активен мил, потребно е да се знаат одредени показатели кои се специфични за секоја отпадна вода, а се добиваат со мерење и експерименти на слична отпадна вода. Овде, покрај останатото, спаѓаат протокот на водата, концентрацијата на  $\text{BPK}_5$  во отпадната вода, дозволената концентрација на  $\text{BPK}_5$  во пречистената вода, температурата на отпадната вода на излезот од таложникот итн.

Индустриските отпадни води најчесто се сиромашни со биогени елементи неопходни за развој на микроорганизми. Најважни се азотот и фосфорот чии сооднос, за успешно биолошко прочистување на отпадните води, треба да се одржува во следната релација:

$$\text{BPK} : \text{N} : \text{P} = 100 : 5 : 1$$

Покрај овие елементи потребно е во системот да се додадат мали количини на калиум, манган и железо.

Температурата на отпадната вода влијае на брзината на биохемискиот процес. При нормални температури од  $15^{\circ}\text{C}$  до  $25^{\circ}\text{C}$  ефектот на прочистување малку се менува. Смалувањето на ефектот на прочистување станува осетен дури при температури под  $10^{\circ}\text{C}$ .

Процесот на биолошко прочистување се карактеризира со: голема брзина на разградување на органските загадувања, големата

концентрација на биомаса во системот и релативно кратко време на контакт и аерација.

Системот се проектира според биомасата, а не според времето на задржување на отпадната вода во системот, што претставува предност при изработката на уреди со мал волумен. Високата концентрација на биомаса овозможува прочистување на многу загадени отпадни води, а активниот мил е помалку осетлив на промените на температурата.

Недостатокот на овој процесот е големата потрошувачка на енергија за аерација, големите инвестиции за релативно комплицираните аерациони базени, секундарни таложници, пумпи за рециркулација на милот и аераторите, како и неопходната постојана техничка контрола на процесот и неговата релативна осетливост на нестручното ракување.

Покрај активниот мил се применува и следните постапки:

Биолошки филтри - доста ретко се применуваат. Нивната предност се состои во малата потрошувачка на енергија, а недостатокот им е што неможат да прочистуваат отпадни води со голема концентрација на ВРК<sub>5</sub>, како и со висока содржина на суспендирани материји, масла и масти. Исто така се осетливи на ниски температури. Поради овие недостатоци најчесто се користат како втор степен на биолошко прочистување т.е. после првиот со активен јаглен.

Аерационите лагуни се процес на биолошко прочистување кој се применува со доста успех за прочистување на одредени индустриски отпадни води како што се отпадните води од фабриките за целулоза и хартија, шеќер, скроб, конзерви и др.

Оксидационите лагуни најчесто се применуваат за прочистување на отпадните води од прехранбената индустрија и дестилацијата на алкохол, кои не бараат висок степен на прочистување.

### **Контрола и заштита на површинските и подземните води**

Голем број од површинските и подземните води стануваат прекумерно загадени, а постои тенденција на постојано влошување на нивниот квалитет и нивната употребна вредност. Ваквата состојба бара преземање на постојани организациони, законски и други мерки за подобрување на состојбата. Испуштањето на отпадните води во најблискиот водотек, наизглед, претставува наједноставен и најекономичен начин за нанивно отстранување. Меѓутоа од општостопанско гледиште тоа е штетно, бидејќи доведува до таква деградација во водитеците која го ограничува нивното користење. Затоа е потребно отпадните материји кои штетно влијаат на составот на водата да се отстраната уште пред нивното влегување во хидролошкиот циклус. Со воведувањето на “затворен циклус” на употреба на водата може да се постигне потполна заштита на природните води, а истовремено значително се намалува потрошувачката на вода од водозафатите. Од еколошки аспект ова претставува идеален начин на заштита на водите, бидејќи во случај на примена на уреди за прочистување доаѓа до зголемување на производните трошоци. Наголема опасност за водитеците претставува испуштањето на отпадни води кои содржат отровни материји. Квалитетот на отпадните води кои се испуштаат во водитеците мора да

биде таков да обезбеди степен на чистоќа на водата во водотеците за да можат тие да се користат за снабдување со вода за пиење, за индустриски потреби, одгледување на риби и др. Условите за испуштање на отпадните води зависат од намената на водотеците и се одредуваат со општи показатели за составот и особините на водата во водотекот и максимално дозволената концентрација на пооделните штетни материји во водата. Секоја штетна материја од отпадните води има своја гранична вредност која го означува видот на нејзиното штетно дејство. Употребата на водотеците во различни сврхи (земјоделски, индустриски, одгледување на риби, спортски и др.) бара да се ускладат условите за испуштање на отпадните води со условите за користење на водите од страна на реципиентите. Постојаното зголемување на количината на отпадните води и други непотребни материји од населбите и индустријата, кои најчесто без било какво претходно прочистување се испуштаат во водотеците предизвикуваат деградација. На тој начин се нарушува природната средина и ги загрозуваат постојните и потенцијани извори на вода со што истовремено се појавуваат две спротивни појави: на едната страна се зголемуваат барањата за нови количини на квалитетна вода, а на друга страна се повеќе се загрозуваат површинските и подземните води со отпадни води и други штетни материји. Затоа оваа комплексна материја е регулирана со посебен закон - Закон за води. Основни правила на овој закон се:

-забрана на внесување во водата на опасни и штетни материји изнад максимално дозволените количини (МДК).

-испуштање на индустриски и други отпадоци во површинските води.

-депонирање на отпадоците на обалите и подрачјата кои можат да бидат зафатени со големи води при обилни дождови.

-работи со кои може да се згрози живиот свет во водотеците или го реметат речимот на подземните води.

Со законот е забрането издавање на водостопанска согласност за изградба или реконструкција на објекти кои испуштаат загадени отпадни води до колку не е предвидена изградба на постројки за нивно прочистување. Спрема пропишаните гранични вредности, поедините физикохемиски, биолошки и бактериолошки показатели на загадување, водите спрема намената на користење се делат во четири класи.

Поделбата на водата во класи и подкласи е работена спрема показателите и нивните гранични вредности прикажани во табела 9.

Заштитата на водите од загадување бара не само решавање на проблемите со обезбедување на финансиски средства за истражување туку и образување на кадри, ангажирање на специјализирани установи за хидротехнички и водостопански проблеми, проектирање и изградба на канализациони уреди и построенија за прочистување на отпадните води, преземање на превентивни и други мерки на заштита на водите од загадување на сливните подрачја на водотеците. Посебно внимание треба да се обрне на одредувањето на заштитните зони на пооделните водотеци и региони од кои се снабдуваат градовите и населбите со вода за пиење и нивната заштита треба посебно да се контролира. Заштитата на водите треба да биде на ниво на сливови. Потоа мора да се инсистира на соодветна соработка на инженерите и еколоците. Програмите за заштита

на површинските и подземните води мора да бидат резултат на нивниот заеднички договор, разбирање и почитување, но не и толеранција кон загадувачите во оквирот на договорените програми.

<b>Реден број</b>	<b>Показател</b>	<b>Класа</b>		<b>Пошкласа</b>		<b>Класа</b>	
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>IIa</b>	<b>IIb</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>1</b>	<i>Сусилендрирани материјали при суво време, mg/l, max</i>	10	30	30	40	80	-
<b>2</b>	<i>Вкупен сув осушливок при суво време mg/l, max, -за површински води и езера -за подземни води</i>	340	1000	1000	1000	1500	-
<b>3</b>	<i>pH вредност</i>	6,8- 8,5	6,8- 8,5	6,8- 8,5	6,5- 8,5	6,0- 9,0	-
<b>4</b>	<i>Расцвoren кислород mg/l min</i>	8	6	6	5	4	0,5
<b>5</b>	<i>Петодневна биохемиска штирошувачка на кислород mg/l max</i>	2	4	4	6	7	-
<b>6</b>	<i>Степен на сайробност сирепа Liebman</i>	<i>oligo sapro bni</i>	<i>beta mezo sapro bni</i>	<i>beta mezo sapro bni</i>	<i>beta alfa mezo sapro bni</i>	<i>alfa mezo sapro bni</i>	-
<b>7</b>	<i>Степен на биолошка продуктивност</i>	<i>олиг оипро фни</i>	<i>еуип офни</i>	<i>еуип офни</i>	-	-	-
<b>8</b>	<i>Најверојатен број на колиформни кици во 100ml вода, min</i>	200	6000	6000	10.000	-	-

<b>9</b>	<i>Видливи оштадни машерии</i>	без	без	без	без	без	без
<b>10</b>	<i>Приметна боја</i>	без	без	без	без	-	-
<b>11</b>	<i>Приметен мирис</i>	без	без	без	без	-	-

И з р а б о т и л е,

Проф. д-р Борис КРСТЕВ

Проф. д-р Благој ГОЛОМЕОВ

## КОНСТАТАЦИИ СО ЗАКЛУЧОК

**Техничката задача** ги содржеше следните елементи за испитување:  
*Хемиски состав на јовраќниште води; pH вредноста; Содржина на тврди материји; Влијание на јоедини елементи во флотирање на Pb, Zn минерали; Меска на дозирање на водите; Влијание на јовраќниште води во одделение мелење-класирање; Влијание врз оцрмата од јовраќниште води со Заклучок од извршениште лабораториски испитувања.*

a. Стандарди за квалитетот на водите: Максимално дозволени концентрации (MAC: Тешки метали) за водите:

Елементи	Класификација на води и концентрација ( $\mu\text{g} / \text{L}$ )*1		
	I-II	III-IV	V
Al	1500	1500	> 1500
Sb	30	50	> 50
As	30	50	> 50
Cu	10	50	> 50
Ba	1000	4000	> 4000
Be	0.2	1	> 1
Bi	50	50	> 50
Zn	100	200	> 200
Cd	10	10	> 10
Co	100	2000	> 2000
Se	100	500	> 500
Cr	50	100	> 100
Cr <sup>6+</sup>	10	50	> 50
Mn	50	1000	> 1000
Mo	500	500	> 500
Ni	50	100	> 100
Pb	10	30	> 30
Pd	2	20	> 20
Ag	2	20	> 20
Ta	3	30	> 30
Ti	100	100	> 100
V	100	200	> 200
Total-Hg	0.2	1	> 1

(Извадок од “Регулатива за класификација на води, Службен весник бр.18-99”)

## ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОБИ ЗЕМЕНИ ОД ХИДРОЈАЛОВИШТЕ НА РУДНИКОТ САСА

Табела 1. Резултати од испитување во хидројаловиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	<b>ЛОКАЦИИ ВО ХИДРОЈАЛОВИШТЕ (ПРОБИ)</b>				
	1	2	3	4	5
Вкупен сув остаток	290	280	200	200	300
Растворени материји	270	250	165	185	250
Суспендирани материји	20	30	35	15	50
$SO_4^{2-}$	60	20	50	50	50
pH	8,00	7,20	7,50	7,50	7,50
<i>Ca</i>	132,60	141,70	149,80	140,50	155,90
<i>Mg</i>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,55
<i>Na</i>	24,60	23,90	25,50	26,35	24,40
<i>K</i>	10,50	11,10	0,50	0,50	0,60
<i>Al</i>	0,99	0,79	0,75	0,88	0,75
<i>Fe</i>	0,06	0,05	0,08	0,06	0,07
<i>Mn</i>	0,004	0,003	0,004	0,002	0,004
<i>Zn</i>	0,020	0,017	0,019	0,019	0,022
<i>Pb</i>	0,20	0,25	0,27	0,25	0,26
<i>Ni</i>	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005
<i>Cd</i>	0,0025	0,001	0,001	0,0015	0,001
<i>Co</i>	0,003	0,004	0,006	0,005	0,002
<i>Cr</i>	0,006	0,002	0,0007	0,004	0,006
<i>Ag</i>	0,005	0,007	0,005	0,017	0,015
<i>Cu</i>	65,85	80,05	110,50	78,50	100,55

Табела 2. Резултати од испитување во хидројаловиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	<b>ЛОКАЦИИ ВО ХИДРОЈАЛОВИШТЕ (ПРОБИ)</b>				
	6	7	8	9	10
Вкупен сув остаток	200	250	200	200	260
Растворени материји	170	200	185	150	230
Суспендирани материји	30	50	15	50	30
$SO_4^{2-}$	20	20	30	30	20
pH	7,50	8,20	7,50	7,50	7,50
<i>Ca</i>	130,10	160,70	155,80	147,90	145,10
<i>Mg</i>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<i>Na</i>	24,60	25,90	25,50	25,50	24,90
<i>K</i>	5,50	7,10	5,50	5,50	4,60
<i>Al</i>	0,75	0,75	0,75	0,80	0,75
<i>Fe</i>	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05
<i>Mn</i>	0,004	0,003	0,004	0,003	0,004
<i>Zn</i>	0,020	0,020	0,020	0,020	0,022
<i>Pb</i>	0,25	0,25	0,27	0,25	0,26
<i>Ni</i>	0,006	0,006	0,005	0,006	0,005
<i>Cd</i>	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
<i>Co</i>	0,005	0,004	0,006	0,005	0,005
<i>Cr</i>	0,006	0,005	0,005	0,004	0,006
<i>Ag</i>	0,005	0,007	0,005	0,007	0,005
<i>Cu</i>	65,80	85,70	75,50	80,50	65,90

**ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОБИ ЗЕМЕНИ ОД ЈАМА НА РУДНИКОТ  
САСА**

Табела 3. Резултат од испитување во јамиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	<b>ЛОКАЦИИ ВО ЈАМИ (ПРОБИ)</b>				
	1	2	3	4	5
Вкупен сув остаток	1290	1280	1200	1200	1300
Растворени материји	1270	1250	1165	1850	1250
Суспендирани материји	20	30	35	50	50
$SO_4^{2-}$	560	520	570	530	520
pH	5,00	4,20	4,50	4,50	6,50
<i>Ca</i>	174,50	172,50	163,70	161,30	195,90
<i>Mg</i>	42,50	40,50	41,10	45,20	45,05
<i>Na</i>	7,60	7,90	7,00	7,35	7,40
<i>K</i>	3,85	3,10	3,30	3,50	2,95
<i>Al</i>	0,15	0,14	0,09	0,068	0,05
<i>Fe</i>	0,16	0,07	0,20	0,16	0,19
<i>Mn</i>	3,53	3,50	3,30	3,80	4,30
<i>Zn</i>	1,60	1,40	1,50	1,55	2,20
<i>Pb</i>	0,45	0,30	0,29	0,25	0,54
<i>Ni</i>	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02
<i>Cd</i>	0,015	0,013	0,017	0,018	0,018
<i>Co</i>	0,005	0,006	0,004	0,007	0,007
<i>Cr</i>	0,006	0,0025	0,0006	0,003	0,003
<i>Ag</i>	0,002	0,011	0,003	0,0085	0,0085
<i>Cu</i>	48,50	39,55	35,85	36,70	49,80

Табела 4. Резултат од испитување во јамиште на рудник Саса

ПРОИЗВОДИ И ЕЛЕМЕНТИ (mg/lit)	<b>ЛОКАЦИИ ВО ЈАМИ (ПРОБИ)</b>				
	6	7	8	9	10
Вкупен сув остаток	1320	1280	1250	1300	1300
Растворени материји	1300	1250	1215	1250	1250
Суспендирани материји	20	30	35	50	50
$SO_4^{2-}$	560	520	570	530	520
pH	5,00	4,20	4,50	4,50	6,50
<i>Ca</i>	182,50	182,50	170,70	180,00	178,20
<i>Mg</i>	47,10	42,50	44,10	45,20	45,50
<i>Na</i>	7,90	7,90	7,60	7,50	7,40
<i>K</i>	3,90	3,70	3,30	3,50	3,90
<i>Al</i>	0,05	0,10	0,09	0,08	0,08
<i>Fe</i>	0,45	0,20	0,20	0,35	0,25
<i>Mn</i>	4,00	3,50	3,80	3,80	4,00
<i>Zn</i>	2,00	1,90	1,70	1,80	2,20
<i>Pb</i>	0,55	0,50	0,40	0,45	0,54
<i>Ni</i>	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02
<i>Cd</i>	0,020	0,020	0,020	0,018	0,020
<i>Co</i>	0,008	0,006	0,006	0,007	0,007
<i>Cr</i>	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
<i>Ag</i>	0,010	0,010	0,010	0,0085	0,0085
<i>Cu</i>	48,75	45,05	48,00	49,85	47,55

## **Хемиски состав на повратниште води**

Хемискиот состав на водите од хидројаловиштето и од јамиште н рудникот Саса се прикажани во табелиште 1-4. Добиените резултати во споредба на стандардите за квалитетот на водите МДК покажуваат дека водите од хидројаловиштето и од јамиште на рудникот остануваат од дозволените вредности. Особено се евидентни останувањата кај Zn, Pb, Cu, Mn и други шешки метални што се резултат на минералогијата на теренот (водите во јамата), како и присуство на реагенти во водите на хидројаловиштето.

### **pH вредности**

Вредностите за киселоста или алкалноста на водите ( $pH$ -вредностите) покажуваат дека водите од јамиште се со кисел карактер ( $pH=4,2-6,5$ ), додека водите во хидројаловиштето (крајерот) на рудник Саса се со алкален карактер ( $pH=7,2-8,2$ ).

### **Содржина на тврди материји**

Вкупниот сув оснаток во водите од јамиште изнесува од 1200-1300 mg/lit, додека вкупниот сув оснаток во водите од хидројаловиштете изнесува од 200-300 mg/lit, со што може да се заклучи дека во однос на вкупниот су оснаток водите од јамиште припаѓаат на II-Шкапегрија на води, а водите од хидројаловиштето на I категорија на води.

Според сусетнодираниот материјал во водите, водите од јамиште содржат од 20-50 mg/lit, а водите од хидројаловиштето (крајерот) 20-50 mg/lit.

Според растворениот материјал во водите, водите од јамиште содржат од 1165-1850 mg/lit, а водите од хидројаловиштето (крајерот) 150-270 mg/lit.

### **Влијание на поедини елементи во флотирање на Pb, Zn минерали**

Генерално гледано, во практика на минералната технологија при флотациска концентрација на мономинерални сировини проблеми со повратниште води нема. Што се однесува до полиминерални сировини штука настапуваат проблеми, а тоа би било случај и со рудникот Саса, Погон за Флотација. Имено, ако се обавува колективна флотација, проблеми би немало. Меѓутоа, во услови на селективна флотација на галенит и сфалерит настапуваат проблеми поради различните реагентски режими во оловната и последователно во цинковата флотациска концентрација. Секако дека треба да се земе во предвид и минералот што содржи минерали кои влијаат на самата флотациска концентрација, а пред се минерали:  $CuFeS_2$ ,  $FeS_2$ ,  $FeS$  и други.

Поради сите овие стапнини аспекти повратната вода од јамиште со висока киселост и зголемен количина на сув оснаток и растворени материјал би била нејзината за директна употреба, па истата мора да се употреби на положење и бидејќи во хидројаловиштето.

Што се однесува за водата од хидројаловиште, нејзината алкалност, или так содржини на сув осмак и растворени материји, како и хемискиот состав на водите, потребна е претпазлиост и дојдовништвени уточнувања за нејзина употреба во процесот на флотација. Може со сигурност да се подади дека сите стомнашти аспекти нема да влијаат негативно за еденшулна употреба на повратната вода од хидројаловиште во цинкова флотација.

### **Месата на дозирање на водите**

Како што беше симнато подгоре повратните води од хидројаловиште нејзиното можат да се искористат во следниште фази на Погонот за флотација:

- **Повратната вода од хидројаловиште во цинкова флотација;**
- **повратната вода од хидројаловиште во процес на мелење и класирање, но со претходно прочиснување и хемиска обработка на водата со гасена вар, железо слфа или алюминијум сулфа;**

### **Влијание на повратните води во одделение мелење-класирање**

Повратните води од хидројаловиште кој имаат алкален карактер нема пречка да бидат употребени во одделение за мелење и класирање. Меѓутоа, неотходно е истиот хемиски да бидат претпирани, пречистени, со елиминација на **бакарни јони, сулфатни јони или други јони** кои негативно влијаат на галеничната концентрација.

### **Влијание врз овремената од повратните води со Заклучок од извршениште лабораториски истиштувања**

Како што беше подгоре кажано влијанието на еденшулно користење води од јамиште или хидројаловиште на рудникот Саса во Македонска Каменица може да биде негативно ако:

- Не се изврши целосна анализа на водите, кои би биле персективни за еденшулно искористување како повратни води;
- Да се избегнуваат кисели води во операциите на процесот на флотација на галенични и сфалеритни минерали (водите од јамиште);
- **Повратната вода од хидројаловиште да се користи во цинкова флотација;**
- **Повратната вода од хидројаловиште може да се користи во процес на мелење и класирање, но со претходно прочиснување и хемиска обработка на водата со гасена вар, железо слфа или алюминијум сулфа;**
- Да се вршат редовни хемиски анализи на водите од хидројаловиште, како еденшулен извор за повратна вода;
- **Да се изгответ идејно решение за предложениште констатации.**